

Службен весник

на Република Македонија

Број 161

21 ноември 2013, четврток

година LXIX

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3763. Уредба за категоризација, обем на користење и работно време на граничните премини.....	4	3770. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавното обвинителство на Република Македонија.....	7
3764. Одлука за престанок и давање на трајно користење на недвижна ствар на Општина Прилеп.....	4	3771. Одлука за давање согласност на Правилникот за внатрешна организација на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.....	7
3765. Одлука за давање на трајно користење недвижна ствар на Општина Прилеп.....	5	3772. Одлука за давање согласност на Правилникот за систематизацијата на работните места во Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.....	7
3766. Одлука за пренесување во сопственост на недвижни ствари на Општина Сарај.....	5	3773. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Дојран.....	8
3767. Одлука за одобрување на Годишната сметка и Финансиските извештаи на АГРИ ЛЕНД АД Скопје за 2012 година.....	6	3774. Одлука за престанок и за давање на трајно користење недвижна ствар на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот.....	8
3768. Одлука за одобрување на Годишниот извештај за работењето на АГРИ ЛЕНД АД Скопје за 2012 година.....	6	3775. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Арачиново.....	8
3769. Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори на АГРИ ЛЕНД АД Скопје за 2012 година.....	6		

	Стр.		Стр.
3776. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Илинден.....	9	3796. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Чашка	18
3777. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Петровец	9	3797. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Карбинци	18
3778. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Карпош.....	10	3798. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Јегуновце	19
3779. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Ѓорче Петров	10	3799. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Теарце	19
3780. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Сарај	10	3800. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Велес	20
3781. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Кисела Вода	11	3801. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Берово	20
3782. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Аеродром	11	3802. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Битола	21
3783. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Сопиште	12	3803. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Богданци	21
3784. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Студеничани	12	3804. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Валандово	22
3785. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Зелениково	13	3805. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Виница	22
3786. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Струга.....	13	3806. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Вранчиште	22
3787. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Вевчани	14	3807. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Гевгелија.....	23
3788. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Струмица	14	3808. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Гостивар.....	23
3789. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Василево.....	14	3809. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Дебар.....	24
3790. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Босилово.....	15	3810. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Демир Хисар.....	24
3791. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Ново Село	15	3811. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Дојран	25
3792. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Тетово.....	16	3812. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Кавадарци	25
3793. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Желино	16	3813. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Кичево.....	25
3794. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Боговиње	17	3814. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Кочани.....	26
3795. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Брвеница	17		

	Стр.		Стр.
3815. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Маврово и Ростуше.....	26	3837. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Свети Николе	36
3816. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Могила.....	27	3838. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Старо Нагоричане	36
3817. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Новаци.....	27	3839. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Чешиново-Облешево.....	37
3818. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Пласница.....	28	3840. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Чучер-Сандево ..	37
3819. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Росоман	28	3841. Одлука за запишување на право на сопственост на недвижна ствар-зграда во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.....	38
3820. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Центар Жупа.....	28	3842. Одлука за запишување на право на сопственост на недвижна ствар-зграда во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижности...	38
3821. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Бутел	29	3843. Одлука за запишување право на сопственост на недвижна ствар-објект во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижности.....	38
3822. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Гази Баба.....	29	3844. Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовна активност „Adjacent Lowlands (AJLL)” во Кралството Холандија.....	39
3823. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Дебарца	30	3845. Правилник за висината на трошоците во постапката за возила кои се еднаш одобрени, а на кои се извршени преправки или поправки	39
3824. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Долнени.....	30	3846. Правилник за висината на трошоците за единечно одобрување на возило од страна на техничките служби	44
3825. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Зрновци	31	3847. Решение за бришење на акционерско друштво од регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување	45
3826. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Конче.....	31	3848. Правилник за посебните услови, начинот и правилата за организирање на натпревари	45
3827. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Кривогаштани....	31	3849. Решение за преземање на безбедносни мерки при увоз и транзит заради заштита од внесување на вирусот на африканска свинска чума во Република Македонија од одредени трети земји и делови од трети земји (*)	48
3828. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Крушево	32	3850. Решение за забрана на увоз во Република Македонија на жива живина, кокошки несилики, еднодневни пилиња и јајца за ведење по потекло од Италија	52
3829. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Куманово.....	32	3851. Програма за обука и полагање на испити на енергетски контролори.....	53
3830. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Липково.....	33	Огласен дел.....	1-88
3831. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Лозово	33		
3832. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Охрид	34		
3833. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Прилеп.....	34		
3834. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Радовиш	35		
3835. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Ранковце.....	35		
3836. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Ресен.....	35		

**ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3763.**

Врз основа на член 34 од Законот за гранична контрола („Службен весник на Република Македонија“ бр.171/2010), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.10.2013 година, донесе

**УРЕДБА
ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈА, ОБЕМ НА КОРИСТЕЊЕ И
РАБОТНО ВРЕМЕ НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ****Член 1**

Со оваа уредба се утврдуваат категоризацијата, обемот на користење и работното време на граничните премини.

Член 2

(1) Граничните премини се категоризираат на гранични премини од прва категорија, гранични премини од втора категорија и гранични премини од трета категорија.

(2) Гранични премини од прва категорија се:

- За патен сообраќај: Табановце, Долно Блаце, Кафасан, Богородица и Деве Баир;

- За железнички сообраќај: Волково, Гевгелија и Табановце и

- За воздушен сообраќај: Аеродром „Александар Велики“ - Скопје.

(3) Гранични премини од втора категорија се:

- За патен сообраќај: Медитлија, Делчево, Ново Село, Јажинце, Стар Дојран, Блато, Свети Наум, Пелинце, Белановце - Станчич и Стење;

- За воздушен сообраќај: Аеродром „Св.Апостол Павле“ - Охрид.

(4) Гранични премини од трета категорија се граничните премини за патен сообраќај :Голема Црцорија - Голеш и Цепиште - Требиште.

Член 3

(1) На граничните премини од прва категорија:

- границата можат да ја преминуваат граѓаните на Република Македонија и граѓаните на странски држави и

- можат да се пренесуваат (внесуваат и изнесуваат од територијата на Република Македонија), сите видови стока согласно прописите кои го регулираат поминувањето на патници и пренесувањето на стока на граничен премин.

(2) На граничните премини од втора категорија:

- границата можат да ја преминуваат граѓаните на Република Македонија и граѓаните на странски држави согласно прописите кои го регулираат поминувањето на патници на граничен премин;

- можат да се пренесуваат (внесуваат и изнесуваат од територијата на Република Македонија), одредени видови на стока согласно царинските прописи;

- границата можат да ја поминуваат одреден вид на превозни средства согласно ратификуван билатерален договор.

(3) На граничните премини од трета категорија:

- границата можат да ја преминуваат жителите од пограничната област на Република Македонија и жителите од пограничната област на соседната држава во пограничен сообраќај од одредено(и) подрачје(а) согласно ратификуван билатерален договор;

- може да се пренесува (внесува и изнесува од територијата на Република Македонија), само стока која не е од комерцијална природа согласно царинските прописи;

- не се пренесуваат живи животни и некои видови на храна согласно ветеринарните прописи;

- границата може да се помине со патнички моторни возила, моторцикли, велосипеди или пеш и

- граничната контрола може да ја врши само Граничната полиција.

Член 4

(1) На граничните премини од прва категорија работното време на сите државни органи кои извршуваат работи согласно закон е 24 часа непрекинато секој ден во годината.

(2) На граничните премини од втора категорија работното време на Граничната полиција и на Царинската управа е 24 часа непрекинато секој ден во годината, додека на другите државни органи, доколку преку граничниот премин се пренесува стока која подлежи на нивен надзор, е најмалку од 8:30 до 16:30 во работен ден со обезбедување на присуство на повик надвор од ова работно време.

(3) На граничните премини од трета категорија работното време на присутните служби може да се ограничи само на определен период во текот на денот или на определен период во текот на годината, согласно ратификуван меѓународен договор за отворање на граничниот премин.

(4) По исклучок на ставовите (1) и (2) на овој член, на граничните премини за железнички и воздушен сообраќај, работното време на службите кои вршат гранична контрола може да биде пократко, доколку е усогласено со возните редови за овие видови на транспорт.

Член 5

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува во рок од три месеци од денот на влегување во сила на оваа уредба.

Бр. 41-6468/1
1 октомври 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

3764.

Врз основа на член 20 став 3 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.11.2013 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА ПРИЛЕП****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за одбрана му престанува правото на користење на дел од недвижната ствар - објект и тоа:

- деловен простор, број на зграда 1, намена на зграда и други објекти 512, влез 1, кат 01, бр.02 со површина од 81 м2, евидентирана на КП бр.13938/4, КО Прилеп, запишана во Имотен лист бр.38970, сопственост на Република Македонија.

Член 2

Недвижната ствар од членот 1 од оваа одлука се дава на трајно користење, без надоместок на Општина Прилеп.

Член 3

Примопредавањето на недвижната ствар од членот 1 на оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за одбрана и Општина Прилеп во рок од 30 дена од денот на стапување на сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-7763/1
12 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

3765.

Врз основа на член 20 став 3 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НЕДВИЖНА
СТВАР НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Член 1

Со оваа одлука на Општина Прилеп се дава на трајно користење недвижна ствар - објект со вкупна површина од 141 м2, евидентирана на КП бр.13938/4, КО Прилеп, запишана во Имотен лист бр.38970, сопственост на Република Македонија и тоа:

- деловен простор, број на зграда 1, намена на зграда и други објекти 511, влез 1, кат ХС, со површина од 27 м2;

- деловен простор, број на зграда 1, намена на зграда и други објекти 570, влез 1, кат ПР, со површина од 38 м2 и

- деловен простор, број на зграда 1, намена на зграда и други објекти 512, влез 1, кат ПР, бр. 1 со површина од 76 м2.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-7763/2
12 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

3766.

Врз основа на член 17 – а од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 150/07, 35/11, 166/12 и 137/13), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА
НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА САРАЈ

Член 1

Со оваа одлука на Општина Сарај се пренесуваат во сопственост недвижни ствари лоцирани во рамките на границите на спортско рекреативниот центар Треска-

Скопје, КО Глумово и КО Шишево евидентирани на КП. бр. 201/1 во сопственост на Република Македонија, запишани во Имотен Лист бр. 3447, згради со вкупна површина од 2664 м2 и тоа:

1. Објект кој се наоѓа на КП 201/1 ,КО Глумово евидентиран во Имотен Лист бр. 3447 и тоа:

Зграда бр.01, намена на зградата Б4, влез 1, кат - ПР, намена на посебниот дел од зградата - ДП, со вкупна површина од 809м2 ;

2. Објект кој се наоѓа на КП 201/1, КО Глумово, евидентиран во Имотен Лист бр. 3447 и тоа:

Зграда бр.02, намена на зградата ПО, влез 01, кат- ПР, број на посебниот дел од зградата 01, намена на посебниот дел од зградата 0, со вкупна, површина од 61 м2 ;

3. Објект кој се наоѓа на КП 201/1, КО Глумово евидентиран во Имотен Лист бр. 3447 и тоа:

Зграда бр.03, намена на зградата Б4, влез 1, кат - ПР, број на посебниот дел од зградата 1, намена на посебниот дел од зградата - ДП, со вкупна површина од 161 м2;

4. Објект кој се наоѓа на КП 201/1, КО Глумово евидентиран во Имотен Лист бр. 3447 и тоа:

Зграда бр.06, намена на зградата ПО, влез 01, кат - ПР, број на посебниот дел од зградата 1, намена на посебниот дел од зградата – О, со вкупна површина од 107 м2;

5. Објект кој се наоѓа на КП 201/1, КО Глумово, евидентиран во Имотен Лист бр. 3447 и тоа:

Зграда бр.09, намена на зградата ПО, влез 01, кат- ПР, број на посебниот дел од зградата 1, намена на посебниот дел од зградата О, со површина од 9 м2;

6. Објект кој се наоѓа на КП 201/1 , КО Глумово, евидентиран во Имотен Лист бр. 3447и тоа :

Зграда бр. 19, намена на зградата и друг објект ПО, влез 1 , кат- ПР, број на посебниот дел од зградата 1, намена на посебниот дел од зградата О, со вкупна површина од 88 м2;

7. Објект кој се наоѓа на КП 201/1, КО Глумово, евидентиран во Имотен Лист бр. 3447 и тоа :

Зграда бр. 21, намена на зградата и друг објект ПО, влез 1, кат – ПР број на посебниот дел од зградата 1, намена на посебниот дел од зградата О, со вкупна површина од 107 м2;

8. Објект кој се наоѓа на КП 201/1 , КО Глумово, евидентиран во Имотен Лист бр. 3447 и тоа :

Зграда бр. 23, намена на зградата и друг објект ПО, влез 1, кат - ПР, број на посебниот дел од зградата 1, намена на посебниот дел од зградата О, со вкупна површина од 88 м2;

9. Објект кој се наоѓа на КП 201/1, КО Глумово, евидентиран во Имотен Лист бр. 3447 и тоа :

Зграда бр. 29, намена на зградата и друг објект ПО, влез 1, кат - ПР, број на посебниот дел од зградата 1, намена на посебниот дел од зградата О, со површина 9м2;

10. Објект кој се наоѓа на КП 201/1, КО Глумово, евидентиран во Имотен Лист бр. 3447 и тоа :

Зграда бр. 30, намена на зградата и друг објект ПО, влез 1, кат - ПР, број на посебниот дел од зградата 1, намена на посебниот дел од зградата О, со вкупна површина од 88 м2;

11. Објект кој се наоѓа на КП 201/1 , КО Глумово, евидентиран во Имотен Лист бр. 3447 и тоа :

Зграда бр. 36, намена на зградата и друг објект ПО, влез 1 , кат - ПР, намена на посебниот дел од зградата О, со вкупна површина 107 м2;

12. Објект кој се наоѓа на КП 201/1 , КО Глумово, евидентиран во Имотен Лист бр. 3447 и тоа :

Зграда бр. 39, намена на зградата и друг објект ПО, влез 1 , кат - ПР, намена на посебниот дел од зградата О, со вкупна површина од 107м2;

13. Објект кој се наоѓа на КП 201/1, КО Глумово, евидентиран во Имотен Лист бр. 3447 и тоа :

Зграда бр. 41, намена на зградата и друг објект Б4,влез 01, кат - ПР, број на посебниот дел од зградата 1, намена на посебниот дел од зградата ДП, со површина од 184м2;

14. Објект кој се наоѓа на КП 201/1, КО Глумово, евидентиран во Имотен Лист бр. 3447 и тоа :

Зграда бр. 42, намена на зградата и друг објект ПО, влез 1, кат - ПР, број на посебниот дел од зградата 1, намена на посебниот дел од зградата 0, со површина од 9м2;

15. Објект кој се наоѓа на КП 201/1, КО Глумово, евидентиран во Имотен Лист бр. 3447 и тоа :

Зграда бр. 44, намена на зградата и друг објект ПО, влез 1, кат - ПР, број на посебниот дел од зградата 1, намена на посебниот дел од зградата 0, со вкупна површина од 107м2;

16. Објект кој се наоѓа на КП 201/1, КО Шишево евидентиран во Имотен Лист бр. 3447 и тоа:

Зграда бр.45, намена на зградата и друг објект Б4, влез 1, кат - ПР, број на посебниот дел од зградата 1, намена на посебниот дел од зградата – ДП со вкупна површина од 374 м2;

17. Објект кој се наоѓа на КП 201/1, КО Шишево евидентиран во Имотен Лист бр. 3447 и тоа:

Зграда бр.46, намена на зградата и друг објект Б4, влез 1, кат – ПР, број на посебниот дел од зградата 1, намена на посебниот дел од зградата – ДП со вкупна површина од 249 м2.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-7712/1
12 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3767.

Врз основа на член 383 став (1) точка 2) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр.28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013 и 120/2013), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Друштвото, на седницата, одржана на 12.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА И ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ НА АГРИ ЛЕНД АД СКОПЈЕ ЗА 2012 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се одобруваат Годишната сметка и финансиските извештаи на Агри Ленд АД Скопје за 2012 година, бр.02-11/4 од 7.10.2013 година, усвоени од Одборот на директори на Агри Ленд АД Скопје, во државна сопственост, на седницата, одржана на 1.10.2013 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-7808/1
12 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3768.

Врз основа на член 383 став (1) точка 2) и член 384 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр.28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013 и 120/2013), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Друштвото, на седницата, одржана на 12.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА АГРИ ЛЕНД АД СКОПЈЕ ЗА 2012 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се одобрува Годишниот извештај за работењето на Агри Ленд АД Скопје за 2012 година, бр. 02-11/3 од 7.10.2013 година, усвоен од Одборот на директори на Агри Ленд АД Скопје во државна сопственост, на седницата, одржана на 1.10.2013 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-7808/2
12 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3769.

Врз основа на член 383 став (1) точка 4), од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр.28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013 и 120/2013), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Друштвото, на седницата, одржана на 12.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТАТА НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ НА АГРИ ЛЕНД АД СКОПЈЕ ЗА 2012 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се одобрува работата на членовите на Одборот на директори на Агри Ленд АД Скопје, во државна сопственост за 2012 година, бр. 02-11/6 од 7.10.2013 година, усвоена од Одборот на директори на Агри Ленд АД Скопје, на седницата одржана на 1.10.2013, како што следи:

1. Јован Карчовски од Скопје, улица „Димитар Македонски“ број 27 б, со ЕМБГ 2801969450119, со лична карта број 1527548, независен неизвршен член и Претседател на Одборот на директори;

2. Алберт Нагавци од Скопје, улица „2-ра Македонска бригада“ број 24/4, Бутел 2, со ЕМБГ 19079674500-05, со лична карта број G0005736, неизвршен член на Одборот на директори;

3. Ненад Ефремов од Скопје, булевар Јане Сандански 70-2/8, со ЕМБГ 2302971450065, со лична карта број 1348288, неизвршен член на Одборот на директори и

4. Зоран Тасев од Свети Николе, улица „Велко Влаховиќ“ 30/7, со ЕМБГ 1004967494517, со лична карта број 57066, извршен член на Одборот на директори.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-7808/3
12 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3770.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.08/05, 150/07, 35/11, 166/12 и 137/13), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНОТО ОБВИНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука, на досегашниот корисник Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија и престанува користењето на движните ствари и тоа:

Реден број	НАЗИВ НА ОПРЕМА	Количина
1	Работно биро 140/80/75	70
2	Работно биро 160/80/75	80
3	Работно биро 120/80/75	59
4	Помошни работни бироа 100/64/75	97
5	Помошни работни маси 80/64/70	94
6	Работна столица – лифтомат на тркалца	253
7	Клубска фотеља штоф	192
8	Мобилна касета со три фиоки 57/45/50	206
9	Клубска маса 60/60/60	18
10	Кабинетско биро 160/80/75	2
11	Полукружен сегмент за кабинетско биро	2
12	Правоаголен додаток за кабинетско биро	2
13	Фиокар за кабинетско биро 57/45/50	2
14	Конференциска маса 160/80/75	2
15	Комода со 2 врати махагони	2
16	Комбинирана комода од дрво и стакло	1
17	Комода со плотна троделна 90/40/90	1
18	Комода мала со две вратички дрвена	1
19	Работна маса 140/80/72	2
20	Двосед темно син	2
21	Фотеља кожна темно сина	6
22	Архивски двокрилен ормар 200/45/80	122

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат без надомест на трајно користење на Јавното обвинителство на Република Македонија.

Член 3

Директорот на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, склучува договор со Јавниот обвинител на Република Македонија, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од членот 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-7844/1
12 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3771.

Врз основа на член 161 точка 3) од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2012, 166/2012 и 15/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Правилникот за внатрешна организација на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, бр. 04-4215/5 од 12.9.2013 година, донесен од директорот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-7853/1
12 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3772.

Врз основа на член 161 точка 3) од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2012, 166/2012 и 15/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СИСТЕМАТИЗАЦИЈАТА НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Правилникот за систематизацијата на работните места во Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, бр. 04-4216/2 од 12.9.2013 година, донесен од директорот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-7853/2
12 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3773.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ број 8/05, 150/07, 35/11, 166/12 и 137/13), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 12.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ДОЈРАН

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија и престанува користењето на движните ствари и тоа:

Ред.број	Инв.број	Назив на средство- димензии	Вкупно м 2	Набавна вредност	Сегашна вредност
1.	120911	Тенда 5,20 x 4,0	20,8 м2	128.068	106.733
2.	120912	Тенда 5,20 x 4,0	20,8 м2	128.068	106.733
			Вкупно:	256.136	213.466

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат без надомест на трајно користење на општина Дојран.

Член 3

Директорот на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, склучува договор со градоначалникот на општина Дојран, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-7877/1
12 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3774.

Врз основа на член 20 став (3) од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НЕДВИЖНА СТВАР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ И ПРОМОЦИЈА НА ИЗВОЗОТ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Агенција за поддршка на претприемништвото на Република Македонија му престанува користењето на недвижна

ствар сопственост на Република Македонија и тоа: 1 кат од објект на ул.Никола Вапцаров бр.7, зграда 1, влез 1, на КП бр.12018, КО Центар 1, со површина од 387 м2 видно од ИЛ бр. 42270, КО Центар 1.

Член 2

Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење, без надомест на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот.

Член 3

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Агенцијата за поддршка на претприемништвото на Република Македонија и Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот, во рок од 8 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-7936/1
12 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3775.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА АРАЧИНОВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

- 1 дигитална камера;
- 2 кошаркарски топки;
- 2 ракометарски топки;
- 4 одбојкарски топки;
- 2 шаховска табли;
- 4 бекгејмон дрвени табли;
- 4 домино сетови;
- 2 „Guess who adult“ игри.
- 2 домино сетови.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Арачиново, за потребите на основните училишта, и тоа:

1. На ОУ „Бајрам Шабани“ – с. Грушино:
 - 1 дигитална камера;
 - 2 кошаркарски топки;
 - 2 ракометарски топки;
 - 4 одбојкарски топки;
 - 1 шаховска табла;
 - 2 бекгејмон дрвени табли;
 - 2 домино сетови и
 - 1 „Guess who adult“ игри.
2. На ОУ „Гери Кастриот Скендербег“ – с. Арачиново:
 - 1 шаховска табла;
 - 2 бекгејмон дрвени табли;
 - 2 домино сетови и
 - 1 „Guess who adult“ игри.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општината Арачиново, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8031/1
12 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3776.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ИЛИНДЕН

Член 1

Со оваа одлука на досегашиот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

- 1 ЛЦД проектори – LCD Projector SC 500;
- 1 платно за проектор Screen Tripod 86;
- 1 торбица за проектор Samsonite.
- 2 фудбалски топки;
- 2 кошаркарски топки;
- 2 ракометарски топки;
- 4 одбојкарски топки;
- 3 шаховски табли;
- 6 бекгејмон дрвени табли;
- 6 домино сета;
- 3 „Guess who adult“ игри, и
- 1 дигитална камера.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Илинден, за потребите на основните училишта, и тоа:

1. На ОУ „Браќа Миладиновци“ – с. Миладиновци:
 - 1 ЛЦД проектори – LCD Projector SC 500;
 - 1 платно за проектор Screen Tripod 86;
 - 1 торбица за проектор Samsonite.
 - 2 фудбалски топки;
 - 2 кошаркарски топки;
 - 2 ракометарски топки;
 - 4 одбојкарски топки;
 - 1 шаховска табла;
 - 1 бекгејмон дрвена табла;
 - 1 домино сет и
 - 1 „Guess who adult“ игри
2. На „ОУ Гоце Делчев“ - Илинден
 - 1 шаховска табла;
 - 3 бекгејмон дрвена табла;
 - 3 домино сет и
 - 1 „Guess who adult“ игри
3. На ОУ „Ристо Крле“ - с. Кадино
 - 1 дигитална камера;
 - 1 шаховска табла;
 - 2 бекгејмон дрвена табла;
 - 2 домино сет и
 - 1 „Guess who adult“ игри.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Илинден, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8031/2
12 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3777.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ПЕТРОВЕЦ

Член 1

Со оваа одлука на досегашиот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

- 1 ЛЦД проектори – LCD Projector SC 500;
- 1 платно за проектор Screen Tripod 86;
- 1 торбица за проектор Samsonite.
- 2 кошаркарски топки;
- 2 ракометарски топки;
- 4 одбојкарски топки;
- 1 шаховска табла;
- 4 бекгејмон дрвени табли;
- 4 домино сета;
- 1 „Guess who adult“ игри
- Мини систем ДВД.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Петровец, за потребите на основните училишта, и тоа:

1. На ОУ „Братство Единство“ - с. Коњари:
 - 1 ЛЦД проектори – LCD Projector SC 500;
 - 1 платно за проектор Screen Tripod 86;
 - 1 торбица за проектор Samsonite.
 - 2 кошаркарски топки;
 - 2 ракометарски топки;
 - 4 одбојкарски топки;
 - 1 шаховска табла;
 - 2 бекгејмон дрвена табла;
 - 2 домино сет и
 - 1 „Guess who adult“ игри
2. На ОУ „Кочо Рацин“ Петровец:
 - Мини систем ДВД
 - 2 бекгејмон дрвена табла;
 - 2 домино сет и.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Петровец, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8031/3
12 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3778.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВари НА ОПШТИНА КАРПОШ

Член 1

Со оваа одлука на досегашиот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

- Мини систем ДВД
- 1 шаховска табла;
- 2 бекгејмон дрвена табла;
- 2 домино сетови и
- 1 „Guess who adult“ игри.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Карпош, за потребите на основното училиште „Аврам Писевски“ с. Бардовци.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Карпош, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8031/4
12 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3779.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВари НА ОПШТИНА ГОРЧЕ ПЕТРОВ

Член 1

Со оваа одлука на досегашиот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

- 2 шаховска табли;
- 4 бекгејмон дрвени табли;
- 4 домино сетови и
- 2 „Guess who adult“ игри
- 1 Мини систем ДВД;
- 2 кошаркарски топки;
- 2 ракометарски топки, и
- 4 одбојкарски топки.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Горче Петров, за потребите на основните училишта, и тоа:

1. На „ОУ Јоаким Крчовски“ - с.Волково:
 - 1 шаховска табла;
 - 2 бекгејмон дрвена табла;
 - 2 домино сетови и
 - 1 „Guess who adult“ игри
2. На ОУ „Тихомир Милошевски“ - с.Ново Село:
 - 1 Мини систем ДВД;
 - 2 кошаркарски топки;
 - 2 ракометарски топки;
 - 4 одбојкарски топки;
 - 1 шаховска табла;
 - 2 бекгејмон дрвена табла;
 - 2 домино сет и
 - 1 „Guess who adult“ игри.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Горче Петров, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8031/5
12 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3780.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.11.2013 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВари НА ОПШТИНА САРАЈ

Член 1

Со оваа одлука на досегашиот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

- 5 шаховски табли;
- 7 бекгејмон дрвени табли;
- 8 домино сетови;
- 4 „Guess who adult“ игри
- 5 фудбалски топки;
- 9 кошаркарски топки;
- 8 ракометарски топки;
- 12 одбојкарски топки;
- 1 ЛЦД проектори – LCD Projector SC 500;

- 1 платно за проектор Screen Tripod 86;
- 1 торбица за проектор Samsonite.
- 1 дигитален фото апарат;
- 4 одбојкарски топки.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Сарај, за потребите на основните училишта, и тоа:

1. На ОУ „Дитурија“ - с. Сарај:
 - 1 шаховска табла;
 - 2 бекгејмон дрвена табла;
 - 2 домино сетови и
 - 1 „Guess who adult“ игри
2. На ОУ „Емин Дураку“ - с. Буковиќ:
 - 1 фудбалска топка;
 - 2 кошаркарски топки;
 - 2 ракометарски топки;
 - 4 одбојкарски топки;
 - 1 шаховска табла;
 - 2 бекгејмон дрвена табла;
 - 2 домино сетови
3. На ОУ „Фаик Коница“ - с. Радуса:
 - 3 кошаркарски топки;
 - 4 одбојкарски топки;
 - 2 ракометарски топки
 - 1 шаховска табла;
 - 2 бекгејмон дрвена табла;
 - 2 домино сет и
 - 1 „Guess who adult“ игри
4. На ОУ „Ибе Паликуќа“ - с. Бојане:
 - 2 фудбалски топки;
 - 2 кошаркарски топки;
 - 2 ракометарски топки;
 - 4 одбојкарски топки;
5. На ОУ „Сами Фрашери“ - с. Глумово:
 - 1 ЛЦД проектори – LCD Projector SC 500;
 - 1 платно за проектор Screen Tripod 86;
 - 1 торбица за проектор Samsonite.
 - 1 шаховска табла;
 - 1 бекгејмон дрвена табла;
 - 1 домино сет и
 - 1 „Guess who adult“ игри
6. На ОУ „Дрита“ - с. Рашче:
 - 1 дигитален фото апарат;
 - 1 шаховска табла;
 - 1 бекгејмон дрвена табла;
 - 1 домино сет и
 - 1 „Guess who adult“ игри
7. На ОУ „Бајрам Шабани“ - Сарај:
 - 2 фудбалски топки;
 - 2 кошаркарски топки;
 - 2 ракометарски топки;
 - 4 одбојкарски топки.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Сарај, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8031/6
12 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3781.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.08/05, 150/07, 35/11, 166/12 и 137/13) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.11.2013 година донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВари НА ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА

Член 1

Со оваа одлука на досегашиот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

- 1 Мини систем ДВД
- 2 кошаркарски топки;
- 2 ракометарски топки;
- 4 одбојкарски топки
- 1 шаховска табла;
- 2 бекгејмон дрвени табли;
- 2 домино сетови и
- 1 „Guess who adult“ игри.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Кисела Вода, за потребите на основното училиште „Климент Охридски“ с. Драчево.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со Градоначалникот на Општина Кисела Вода, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8031/7
12 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3782.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.08/05, 150/07, 35/11, 166/12 и 137/13) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.11.2013 година донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВари НА ОПШТИНА АЕРОДРОМ

Член 1

Со оваа одлука на досегашиот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

- 1 пинг-понг маса;
- 1 дигитална камера;
- 2 фудбалски топки;
- 2 кошаркарски топки;
- 2 ракометарски топки;
- 4 одбојкарски топки;
- 2 шаховска табла;

- 2 бекгејмон дрвени табли;
- 2 домино сетови и
- 1 „Guess who adult” игри.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Аеродром, за потребите на основното училиште „Гоце Делчев“ - с.Горно Лисиче.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со Градоначалникот на Општина Аеродром, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41-8031/8
12 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3783.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр.08/05, 150/07, 35/11, 166/12 и 137/13) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.11.2013 година донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА СОПИШТЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашиот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

- 1 ЛЦД проектори – LCD Projector SC 500;
- 1 платно за проектор Screen Tripod 86;
- 1 торбица за проектор Samsonite.
- 2 фудбалски топки;
- 2 кошаркарски топки;
- 2 ракометарски топки;
- 4 одбојкарски топки;
- 1 шаховска табла;
- 2 бекгејмон дрвени табли;
- 2 домино сетови и
- 1 „Guess who adult” игри.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Сопиште, за потребите на основното училиште „Драга Стојановска“ - с.Ракотинци.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со Градоначалникот на Општина Сопиште, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41-8031/9
12 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3784.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр.08/05, 150/07, 35/11, 166/12 и 137/13) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 12.11. 2013 година донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА СТУДЕНИЧАНИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашиот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

- 1 мини систем ДВД;
- 8 одбојкарски топки;
- 3 шаховски табли;
- 5 бекгејмон дрвени табли;
- 5 домино сетови и
- 3 „Guess who adult” игри
- 2 фудбалски топки;
- 2 кошаркарски топки;
- 2 ракометарски топки;
- 1 дигитален фото апарат.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Студеничани, за потребите на основните училишта, и тоа:

1. На ОУ „Алија Авдовиќ“ - с.Батинци:
 - 1 мини систем ДВД;
 - 4 одбојкарски топки;
 - 1 шаховска табла;
 - 2 бекгејмон дрвена табла;
 - 2 домино сетови и
 - 1 „Guess who adult” игри
2. На ОУ „Наим Фрашери“ - с.Студеничани:
 - 2 фудбалски топки;
 - 2 кошаркарски топки;
 - 2 ракометарски топки;
 - 4 одбојкарски топки
 - 1 шаховска табла;
 - 1 бекгејмон дрвена табла;
 - 1 домино сет и
 - 1 „Guess who adult” игри
3. На ОУ „Мустафа Кемал Ататурк“: с.Студеничани
 - 1 дигитален фото апарат
 - 1 шаховска табла;
 - 2 бекгејмон дрвена табла;
 - 2 домино сетови и
 - 1 „Guess who adult” игри.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со Градоначалникот на Општина Студеничани, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41-8031/10
12 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3785.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр.08/05, 150/07, 35/11, 166/12 и 137/13) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 12.11.2013 година донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ЗЕЛЕНИКОВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашиот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

- 1 ЛЦД проектори – LCD Projector SC 500;
- 1 платно за проектор Screen Tripod 86;
- 1 торбица за проектор Samsonite.
- 2 фудбалски топки;
- 2 кошаркарски топки;
- 2 ракометарски топки;
- 4 одбојкарски топки;
- 1 шаховска табла;
- 2 бекгејмон дрвена табла;
- 2 домино сетови и
- 1 „Guess who adult” игри.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Зелениково, за потребите на основното училиште „Марко Цепенков“ Зелениково.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со Градоначалникот на Општина Зелениково, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41-8031/11
12 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3786.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр.08/05, 150/07, 35/11, 166/12 и 137/13) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 12.11.2013 година донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА СТРУГА

Член 1

Со оваа одлука на досегашиот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

- 10 фудбалски топки;
- 10 кошаркарски топки;
- 10 ракометарски топки;
- 20 одбојкарски топки.
- 7 бекгејмон дрвена табла;
- 7 домино сетови
- 1 мини систем ДВД
- 4 „Guess who adult” игри
- 4 шаховски табли.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Струга, за потребите на основните училишта, и тоа:

1. На ОУ „Единство“ - с.Октиси.
 - 2 фудбалски топки;
 - 2 кошаркарски топки;
 - 2 ракометарски топки;
 - 4 одбојкарски топки.
2. На ОУ „Гоце Делчев“ - с. Јабланица:
 - 2 фудбалски топки;
 - 2 кошаркарски топки;
 - 2 ракометарски топки;
 - 4 одбојкарски топки
 - 1 бекгејмон дрвена табла;
 - 1 домино сет
3. На ОУ „Гоце Делчев“ - с.Подгорци:
 - 1 мини систем ДВД
 - 1 шаховска табла;
 - 2 бекгејмон дрвена табла;
 - 2 домино сет и
 - 1 „Guess who adult” игри
4. ОУ „Нури Мазари“ - с.Делогожда:
 - 2 фудбалски топки;
 - 2 кошаркарски топки;
 - 2 ракометарски топки;
 - 4 одбојкарски топки.
5. На ОУ „Климент Охридски“ - с.Дрслајца:
 - 2 фудбалски топки;
 - 2 кошаркарски топки;
 - 2 ракометарски топки;
 - 4 одбојкарски топки
 - 1 шаховска табла;
 - 1 бекгејмон дрвена табла;
 - 1 домино сет и
 - 1 „Guess who adult” игри.
6. ОУ „Мурат Лабуништа“ - с.Лабуништа:
 - 1 шаховска табла;
 - 2 бекгејмон дрвена табла;
 - 2 домино сет и
 - 1 „Guess who adult” игри.
7. ОУ „Орхан Џемаили“ - с.Горно Татеша:
 - 1 шаховска табла;
 - 1 бекгејмон дрвена табла;
 - 1 домино сет и
 - 1 „Guess who adult” игри.
8. ОУ „Зини Хани“ - с.Велешта:
 - 2 фудбалски топки;
 - 2 кошаркарски топки;
 - 2 ракометарски топки;
 - 4 одбојкарски топки.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со Градоначалникот на Општина Струга, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8031/12
12 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3787.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ВЕВЧАНИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашиот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари и тоа:

- 1 шаховска табла;
- 2 бекгејмон дрвена табла;
- 2 домино сет и
- 1 „Guess who adult“ игри.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Вевчани, за потребите на основното училиште „Страшо Пинџур“ Вевчани.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на општина Вевчани, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8031/13
12 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3788.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
СТРУМИЦА

Член 1

Со оваа одлука на досегашиот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари и тоа:

- 2 шаховски табли;
- 5 бекгејмон дрвени табли;
- 5 домино сетови;
- 2 „Guess who adult“ игри;
- Дигитален фото апарат;
- 6 фудбалски топки;
- 6 кошаркарски топки;
- 6 ракометарски топки;
- 12 одбојкарски топки.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Струмица, за потребите на основните училишта и тоа:

1. На ОУ „Даме Груев“ - с.Куклиш:
 - 1 шаховска табла;
 - 2 бекгејмон дрвени табли;
 - 2 домино сетови и
 - 1 „Guess who adult“ игри.
2. На ОУ „Герас Цунев“ - с.Просениково:
 - Дигитален фото апарат;
 - 1 шаховска табла;
 - 2 бекгејмон дрвени табли;
 - 2 домино сетови и
 - 1 „Guess who adult“ игри.
3. На ОУ „Гоце Делчев“ - с.Вељуса:
 - 2 фудбалски топки;
 - 2 кошаркарски топки;
 - 2 ракометарски топки;
 - 4 одбојкарски топки.
4. На ОУ „Кирил и Методиј“ - с.Дабела:
 - 2 фудбалски топки;
 - 2 кошаркарски топки;
 - 2 ракометарски топки;
 - 4 одбојкарски топки.
5. На ОУ „Маршал Тито“ - с. Муртино:
 - 2 фудбалски топки;
 - 2 кошаркарски топки;
 - 2 ракометарски топки;
 - 4 одбојкарски топки;
 - 1 бекгејмон дрвена табла;
 - 1 домино сет.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на општина Струмица, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8031/14
12 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3789.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.11.2013 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ВАСИЛЕВО**

Член 1

Со оваа одлука на досегашиот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари и тоа:

- 2 шаховски табли;
- 4 бекгејмон дрвени табли;
- 4 домино сетови;
- 2 „Guess who adult” игри.
- 1 ЛЦД проектори – LCD Projector SC 500;
- 1 платно за проектор Screen Tripod 86;
- 1 торбица за проектор Samsonite;
- 2 фудбалски топки;
- 2 кошаркарски топки;
- 2 ракометарски топки;
- 4 одбојкарски топки.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Василево, за потребите на основните училишта и тоа:

1. На ОУ „Гоце Делчев“ - с. Василево:
 - 1 шаховска табла;
 - 2 бекгејмон дрвени табли;
 - 2 домино сетови и
 - 1 „Guess who adult” игри.
2. На ОУ „Атанас Нивичански“ - с. Нова Мала:
 - 1 ЛЦД проектори – LCD Projector SC 500;
 - 1 платно за проектор Screen Tripod 86;
 - 1 торбица за проектор Samsonite.
 - 2 фудбалски топки;
 - 2 кошаркарски топки;
 - 2 ракометарски топки;
 - 4 одбојкарски топки;
 - 1 шаховска табла;
 - 2 бекгејмон дрвени табли;
 - 2 домино сетови и
 - 1 „Guess who adult” игри.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на општина Василево, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41-8031/15
12 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3790.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр.08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.11.2013 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
БОСИЛОВО**

Член 1

Со оваа одлука на досегашиот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

- 4 фудбалски топки;
- 4 кошаркарски топки;
- 4 ракометарски топки;
- 8 одбојкарски топки;
- 3 шаховски табли;
- 6 бекгејмон дрвени табли;
- 6 домино сетови;
- 3 „Guess who adult” игри;
- 1 ЛЦД проектори – LCD Projector SC 500;
- 1 платно за проектор Screen Tripod 86;
- 1 торбица за проектор Samsonite.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Босилово, за потребите на основните училишта, и тоа:

1. На ОУ „Гоце Делчев“ - с.Босилево:
 - 2 фудбалски топки;
 - 2 кошаркарски топки;
 - 2 ракометарски топки;
 - 4 одбојкарски топки;
 - 1 шаховска табла;
 - 2 бекгејмон дрвени табли;
 - 2 домино сетови;
 - 1 „Guess who adult” игри.
2. На ОУ „Борис Трајковски“ - с.Моноспитово:
 - 1 ЛЦД проектори – LCD Projector SC 500;
 - 1 платно за проектор Screen Tripod 86;
 - 1 торбица за проектор Samsonite.
 - 2 фудбалски топки;
 - 2 кошаркарски топки;
 - 2 ракометарски топки;
 - 4 одбојкарски топки;
 - 1 шаховска табла;
 - 2 бекгејмон дрвени табли;
 - 2 домино сетови и
 - 1 „Guess who adult” игри.
3. На ОУ „Кирил и Методиј“ - с.Иловица:
 - 1 шаховска табла;
 - 2 бекгејмон дрвени табли;
 - 2 домино сетови и
 - 1 „Guess who adult” игри.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на општина Босилово, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41-8031/16
12 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3791.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА НОВО СЕЛО

Член 1

Со оваа одлука на досегашиот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари и тоа:

- 1 дигитална камера;
- 2 фудбалски топки;
- 2 кошаркарски топки;
- 2 ракометарски топки;
- 4 одбојкарски топки;
- 2 шаховска табла;
- 4 бекгејмон дрвени табли;
- 4 домино сетови и
- 2 „Guess who adult” игри.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Ново Село, за потребите на основните училишта и тоа:

1. На ОУ „Видое Подгорец“ - с.Колешино:
 - 1 дигитална камера;
 - 2 фудбалски топки;
 - 2 кошаркарски топки;
 - 2 ракометарски топки;
 - 4 одбојкарски топки;
 - 1 шаховска табла;
 - 2 бекгејмон дрвени табли;
 - 2 домино сетови и
 - 1 „Guess who adult” игри.
2. На ОУ „Мануш Турновски“ - с.Ново Село:
 - 1 шаховска табла;
 - 2 бекгејмон дрвени табли;
 - 2 домино сетови и
 - 1 „Guess who adult” игри.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на општина Ново Село, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41-8031/17
12 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3792.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр.08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ТЕТОВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашиот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари и тоа:

- 3 шаховски табли;
- 6 бекгејмон дрвени табли;
- 6 домино сетови
- 2 „Guess who adult” игри.
- 1 мини систем ДВД;
- 1 дигитална камера;
- 2 фудбалски топки;
- 2 кошаркарски топки;
- 6 одбојкарски топки.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Тетово, за потребите на основните училишта и тоа:

1. На ОУ „Герѓ Кастриот Скендерберг“ - с.Порој:
 - 1 шаховска табла;
 - 2 бекгејмон дрвени табли;
 - 2 домино сетови.
2. На ОУ „Прпарими“ - с.Речица:
 - 1 шаховска табла;
 - 2 бекгејмон дрвени табли;
 - 2 домино сет и
 - 1 „Guess who adult” игри.
3. На ОУ „Реџеп Вока“ - с.Шипковица:
 - 1 мини систем ДВД;
 - 1 шаховска табла;
 - 2 бекгејмон дрвени табли;
 - 2 домино сет и
 - 1 „Guess who adult” игри.
4. На ОУ „Рилиндија“ - с.Селце:
 - 1 дигитална камера;
 - 2 фудбалски топки;
 - 2 кошаркарски топки;
 - 6 одбојкарски топки.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на општина Тетово, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41-8031/18
12 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3793.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.11.2013 година донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ЖЕЛИНО

Член 1

Со оваа одлука на досегашиот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

- 1 мини систем ДВД;
- 3 шаховски табли;
- 4 бекгејмон дрвени табли;
- 4 домино сетови;
- 2 „Guess who adult” игри.

- 4 фудбалски топки;
- 4 кошаркарски топки;
- 4 ракометарски топки;
- 12 одбојкарски топки;
- 1 дигитална камера.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Желино, за потребите на основните училишта, и тоа:

1. На ОУ „Хасан Тахсини“ - с.Седларево:
 - 1 мини систем ДВД;
 - 1 шаховска табла;
 - 1 бекгејмон дрвени табли;
 - 1 домино сет и
 - 1 „Guess who adult“ игри.
2. На ОУ „Ибрахим Темо“ - с.Стрмица:
 - 2 фудбалски топки;
 - 2 кошаркарски топки;
 - 2 ракометарски топки;
 - 4 одбојкарски топки;
3. На ОУ „Луик Гурикуќи“ - с.Желино:
 - 1 шаховска табла;
 - 2 бекгејмон дрвени табли;
 - 2 домино сет и
 - 1 „Guess who adult“ игри
4. На ОУ „Фан Ноли“: с.Желино
 - 2 фудбалски топки;
 - 2 кошаркарски топки;
 - 2 ракометарски топки;
 - 4 одбојкарски топки;
 - 1 шаховска табла;
 - 1 бекгејмон дрвени табли;
 - 1 домино сет
5. На ОУ „Пашко Васа“: Желино
 - 1 дигитална камера
 - 4 одбојкарски топки.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на општина Желино, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41-8031/19
12 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3794.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.11.2013 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА БОГОВИЊЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашиот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

- 1 мини систем ДВД;

- 17 одбојкарски топки
- 3 шаховски табли;
- 6 бекгејмон дрвени табли;
- 6 домино сетови
- 2 „Guess who adult“ игри
- 1 дигитална камера;
- 6 фудбалски топки;
- 6 кошаркарски топки;
- 6 ракометарски топки.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Боговиње, за потребите на основните училишта, и тоа:

1. На ОУ „Абдил Фрашери“ - с.Боговиње:
 - 1 мини систем ДВД;
 - 5 одбојкарски топки
 - 1 шаховска табла;
 - 2 бекгејмон дрвени табли;
 - 2 домино сетови
 - 1 „Guess who adult“ игри
2. На ОУ „Дервиш Цара“ - с. Долно Палчиште:
 - 1 дигитална камера;
 - 1 шаховска табла;
 - 2 бекгејмон дрвени табли;
 - 2 домино сет;
 - 1 „Guess who adult“ игри
3. На ОУ „11 Октомври“: Боговиње
 - 2 фудбалски топки;
 - 2 кошаркарски топки;
 - 2 ракометарски топки;
 - 4 одбојкарски топки;
 - 1 шаховска табла;
 - 2 бекгејмон дрвени табли;
 - 2 домино сетови;
4. На ОУ „Сабедин Бајрами“ - с.Камењане:
 - 2 фудбалски топки;
 - 2 кошаркарски топки;
 - 2 ракометарски топки;
 - 4 одбојкарски топки;
5. На ОУ „Сами Фрашери“ - с.Пирок:
 - 2 фудбалски топки;
 - 2 кошаркарски топки;
 - 2 ракометарски топки;
 - 4 одбојкарски топки;

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на општина Боговиње, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41-8031/20
12 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3795.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.11.2013 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
БРВЕНИЦА

Член 1

Со оваа одлука на досегашиот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

- 1 дигитален фото апарат;
- 5 бекгејмон дрвени табли;
- 5 домино сетови;
- 2 шаховски табли;
- 1 „Guess who adult” игри
- 2 фудбалски топки;
- 2 кошаркарски топки;
- 2 ракометарски топки;
- 4 одбојкарски топки.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Брвеница, за потребите на основните училишта, и тоа:

1. ОУ 7 Марси, с.Челопек
 - 1 дигитален фото апарат;
 - 1 бекгејмон дрвени табли;
 - 1 домино сет
2. ОУ Кочо Рацин, с.Брвеница
 - 1 шаховска табла;
 - 2 бекгејмон дрвени табли;
 - 2 домино сетови
 - 1 „Guess who adult” игри
3. ОУ Гоце Делчев с.Брвеница
 - 2 фудбалски топки;
 - 2 кошаркарски топки;
 - 2 ракометарски топки;
 - 4 одбојкарски топки;
 - 1 шаховска табла;
 - 2 бекгејмон дрвени табли;
 - 2 домино сетови.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на општина Брвеница, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41-8031/21
12 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3796.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.11.2013 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ЧАШКА

Член 1

Со оваа одлука на досегашиот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

- 1 ЛЦД проектори – LCD Projector SC 500;
- 1 платно за проектор Screen Tripod 86;
- 1 торбица за проектор Samsonite.
- 4 фудбалски топки;
- 4 кошаркарски топки;
- 4 ракометарски топки;
- 8 одбојкарски топки;
- 3 шаховски табли;
- 6 бекгејмон дрвени табли;
- 6 домино сетови и
- 3 „Guess who adult” игри.
- 1 дигитална камера.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Чашка, за потребите на основните училишта, и тоа:

1. ОУ Петар Поп Арсов, с.Богомила
 - 1 ЛЦД проектори – LCD Projector SC 500;
 - 1 платно за проектор Screen Tripod 86;
 - 1 торбица за проектор Samsonite.
 - 2 фудбалски топки;
 - 2 кошаркарски топки;
 - 2 ракометарски топки;
 - 4 одбојкарски топки;
 - 1 шаховска табла;
 - 2 бекгејмон дрвени табли;
 - 2 домино сетови и
 - 1 „Guess who adult” игри.
2. ОУ Тодор Јанев, с.Чашка
 - 1 дигитална камера;
 - 2 фудбалски топки;
 - 2 кошаркарски топки;
 - 2 ракометарски топки;
 - 4 одбојкарски топки;
 - 1 шаховска табла;
 - 2 бекгејмон дрвени табли;
 - 2 домино сетови и
 - 1 „Guess who adult” игри.
3. ОУ Лирија, с.Горно Јаболчиште
 - 1 шаховска табла;
 - 2 бекгејмон дрвени табли;
 - 2 домино сетови и
 - 1 „Guess who adult” игри.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на општина Чашка, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41-8031/22
12 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3797.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА КАРБИНЦИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашиот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

- 1 ЛЦД проектори – LCD Projector SC 500;
- 1 платно за проектор Screen Tripod 86;
- 1 торбица за проектор Samsonite.
- 2 фудбалски топки;
- 2 кошаркарски топки;
- 2 ракометарски топки;
- 4 одбојкарски топки;
- 1 шаховска табла;
- 2 бекгејмон дрвени табли;
- 2 домино сетови и
- 1 „Guess who adult“ игри.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Карбинци, за потребите на основното училиште „Страшо Пинџур“ Карбинци.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на општина Карбинци, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41-8031/23
12 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3798.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр.08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ЈЕГУНОВЦЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашиот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

- 4 фудбалски топки;
- 4 кошаркарски топки;
- 4 ракометарски топки;
- 8 одбојкарски топки;
- 3 шаховски табли;
- 3 бекгејмон дрвени табли;
- 5 домино сетови;
- 1 ЛЦД проектори – LCD Projector SC 500;
- 1 платно за проектор Screen Tripod 86;
- 1 торбица за проектор Samsonite.
- 2 „Guess who adult“ игри.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Јегуновце, за потребите на основните училишта, и тоа:

1. ОУ Шемшево, с.Шемшево
 - 2 фудбалски топки;
 - 2 кошаркарски топки;
 - 2 ракометарски топки;
 - 4 одбојкарски топки;
 - 1 шаховска табла;
 - 1 бекгејмон дрвени табли;
 - 1 домино сет
2. ОУ Александар Здравковски, с.Јегуновце
 - 1 ЛЦД проектори – LCD Projector SC 500;
 - 1 платно за проектор Screen Tripod 86;
 - 1 торбица за проектор Samsonite.
 - 1 шаховска табла;
 - 1 бекгејмон дрвени табли;
 - 2 домино сетови
 - 1 „Guess who adult“ игри
3. ОУ Симче Настески, с.Вратница
 - 2 фудбалски топки;
 - 2 кошаркарски топки;
 - 2 ракометарски топки;
 - 4 одбојкарски топки;
 - 1 шаховска табла;
 - 1 бекгејмон дрвени табли;
 - 2 домино сетови и
 - 1 „Guess who adult“ игри.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на општина Јегуновце, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41-8031/24
12 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3799.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр.8/05, 150/07, 35/11, 166/12 и 137/13), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ТЕАРЦЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашиот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

- 6 фудбалски топки;
- 6 кошаркарски топки;
- 6 ракометарски топки;
- 12 одбојкарски топки;
- 3 шаховски табли;
- 5 бекгејмон дрвени табли;
- 5 домино сетови;
- 1 мини сет ДВД;
- 2 „Guess who adult“ игри
- 1 дигитална камера.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Теарце, за потребите на основните училишта, и тоа:

1. ОУ Екрем Чабеј, с.Слатино
 - 2 фудбалски топки;
 - 2 кошаркарски топки;
 - 2 ракометарски топки;
 - 4 одбојкарски топки;
 - 1 шаховска табла;
 - 1 бекгејмон дрвени табли;
 - 1 домино сет.
2. ОУ Фаик Коница, с.Доброште
 - 2 фудбалски топки;
 - 2 кошаркарски топки;
 - 2 ракометарски топки;
 - 4 одбојкарски топки;
3. ОУ Исмаил Кемали, с.Нереште
 - 2 фудбалски топки;
 - 2 кошаркарски топки;
 - 2 ракометарски топки;
 - 4 одбојкарски топки.
4. ОУ Кирил Пејчиновиќ, с.Тераце
 - 1 мини сет ДВД;
 - 1 шаховска табла;
 - 2 бекгејмон дрвени табли;
 - 2 домино сетови и
 - 1 „Guess who adult” игри
5. ОУ Асдрени, с.Глоги
 - 1 дигитална камера;
 - 1 шаховска табла;
 - 2 бекгејмон дрвени табли;
 - 2 домино сетови и
 - 1 „Guess who adult” игри.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со Градоначалникот на Општина Теарце, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41-8031/25
12 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3800.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр.8/05, 150/07, 35/11, 166/12 и 137/13), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 12.11.2013 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ВЕЛЕС

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

- 1 дигитална камера;
- 8 одбојкарски топки;
- 2 шаховски табли;
- 4 бекгејмон дрвени табли;
- 4 домино сетови и

- 2 „Guess who adult” игри
- 1 мини сет ДВД
- 2 кошаркарски топки;
- 2 ракометарски топки.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Велес, за потребите на основните училишта, и тоа:

1. ОУ Рајко Жинзифов, с.Долно Оризари
 - 1 дигитална камера;
 - 4 одбојкарски топки;
 - 1 шаховска табла;
 - 2 бекгејмон дрвени табли;
 - 2 домино сетови и
 - 1 „Guess who adult” игри
2. ОУ Стојан Бурчевски Буридан, с.Иванковци
 - 1 мини сет ДВД
 - 2 кошаркарски топки;
 - 2 ракометарски топки;
 - 4 одбојкарски топки
 - 1 шаховска табла;
 - 2 бекгејмон дрвени табли;
 - 2 домино сетови и
 - 1 „Guess who adult” игри.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со Градоначалникот на Општина Велес, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41-8031/26
12 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3801.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр.8/05, 150/07, 35/11, 166/12 и 137/13), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 12.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
БЕРОВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

- 1 пинг-понг маса;
- 2 фудбалски топки;
- 2 кошаркарски топки;
- 2 ракометарски топки;
- 4 одбојкарски топки;
- 2 шаховски табли;
- 2 бекгејмон дрвени табли;
- 2 домино сетови и
- 1 „Guess who adult” игри.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Берово, за потребите на основното училиште „Никола Петров Русински“ с.Русиново.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со Градоначалникот на Општина Берово, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8031/27
12 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3802.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05, 150/07, 35/11, 166/12 и 137/13), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.11.2013 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

- 1 пинг-понг маса;
- 8 одбојкарски топки;
- 4 шаховски табли;
- 4 бекгејмон дрвени табли;
- 4 домино сетови и
- 2 „Guess who adult“ игри.
- 1 мини систем DVD;
- 2 фудбалски топки;
- 2 кошаркарски топки;
- 2 ракометарски топки.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Битола, за потребите на основните училишта, и тоа:

1. ОУ Александар Турунчиев, с.Кукуречани;
 - 1 пинг-понг маса;
 - 4 одбојкарски топки;
 - 2 шаховски табли;
 - 2 бекгејмон дрвени табли;
 - 2 домино сетови и
 - 1 „Guess who adult“ игри.
2. ОУ Крсте Петков Мисирков, с.Бистрица
 - 1 мини систем DVD;
 - 2 фудбалски топки;
 - 2 кошаркарски топки;
 - 2 ракометарски топки;
 - 4 одбојкарски топки;
 - 2 шаховски табли;
 - 2 бекгејмон дрвени табли;
 - 2 домино сетови и
 - 1 „Guess who adult“ игри.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со Градоначалникот на Општина Битола, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8031/28
12 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3803.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05, 150/07, 35/11, 166/12 и 137/13), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.11.2013 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
БОГДАНЦИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

- 4 шаховски табли;
- 4 бекгејмон дрвени табли;
- 4 домино сетови и
- 2 „Guess who adult“ игри
- 1 пинг-понг маса;
- 2 фудбалски топки;
- 2 кошаркарски топки;
- 2 ракометарски топки;
- 4 одбојкарски топки;

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Богданци, за потребите на основните училишта, и тоа:

1. ОУ Кирил и Методиј, с.Стојаково
 - 2 шаховски табли;
 - 2 бекгејмон дрвени табли;
 - 2 домино сетови и
 - 1 „Guess who adult“ игри
2. ОУ Петар Мусев, Богданци
 - 1 пинг-понг маса;
 - 2 фудбалски топки;
 - 2 кошаркарски топки;
 - 2 ракометарски топки;
 - 4 одбојкарски топки;
 - 2 шаховски табли;
 - 2 бекгејмон дрвени табли;
 - 2 домино сетови и
 - 1 „Guess who adult“ игри.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со Градоначалникот на Општина Богданци, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8031/29
12 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3804.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр.8/05, 150/07, 35/11, 166/12 и 137/13), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.11.2013 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ВАЛАНДОВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

- 1 пинг-понг маса;
- 2 фудбалски топки;
- 2 кошаркарски топки;
- 2 ракометарски топки;
- 4 одбојкарски топки;
- 2 шаховски табли;
- 2 бекгејмон дрвени табли;
- 2 домино сетови и
- 1 „Guess who adult” игри.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Валандово, за потребите на основното училиште „Страшо Пинџур“, с.Јосифово.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со Градоначалникот на Општина Валандово, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41-8031/30
12 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

3805.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ВЕНИЦА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

- 1 пинг-понг маса;
- 6 фудбалски топки;
- 6 кошаркарски топки;
- 6 ракометарски топки;
- 12 одбојкарски топки;
- 6 шаховски табли;
- 2 бекгејмон дрвени табли;

- 6 домино сетови и
- 3 „Guess who adult” игри.
- 4 бекгејмон дрвени табли.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Веница, за потребите на основните училишта, и тоа:

1. ОУ Кочо Рацин, с.Блатец
 - 1 пинг-понг маса;
 - 2 фудбалски топки;
 - 2 кошаркарски топки;
 - 2 ракометарски топки;
 - 4 одбојкарски топки;
 - 2 шаховски табли;
 - 2 бекгејмон дрвени табли;
 - 2 домино сетови и
 - 1 „Guess who adult” игри.
2. ОУ Никола Парапунов, с.Драгобаште
 - 2 фудбалски топки;
 - 2 кошаркарски топки;
 - 2 ракометарски топки;
 - 4 одбојкарски топки;
 - 2 шаховски табли;
 - 2 бекгејмон дрвени табли;
 - 2 домино сетови и
 - 1 „Guess who adult” игри.
3. ОУ Славчо Стојменски, ПУ с.Градец
 - 2 фудбалски топки;
 - 2 кошаркарски топки;
 - 2 ракометарски топки;
 - 4 одбојкарски топки.
4. ОУ Славчо Стојменски, ПУ с.Лески
 - 2 шаховски табли;
 - 2 бекгејмон дрвени табли;
 - 2 домино сетови и
 - 1 „Guess who adult” игри.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Веница, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр.41-8031/31
12 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

3806.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ВРАПЧИШТЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

- 1 пинг-понг маса;
- 12 одбојкарски топки;
- 3 шаховска табла;
- 6 бекгејмон дрвени табли и
- 5 домино сетови
- 2 фудбалски топки;
- 2 кошаркарски топки;
- 2 ракометарски топки;
- 2 „Guess who adult” игри
- 1 дигитална камера.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Врапчиште, за потребите на основните училишта, и тоа:

1. ОУ Врапчиште, с.Врапчиште
 - 1 пинг-понг маса;
 - 4 одбојкарски топки;
 - 1 шаховска табла;
 - 2 бекгејмон дрвени табли и
 - 2 домино сетови
2. ОУ Мехмед Дерала, с.Градец
 - 2 фудбалски топки;
 - 2 кошаркарски топки;
 - 2 ракометарски топки;
 - 4 одбојкарски топки;
 - 1 шаховска табла;
 - 2 бекгејмон дрвени табли;
 - 1 домино сет и
 - 1 „Guess who adult” игри
3. ОУ Сали Лиси, с.Добридол
 - 1 дигитална камера;
 - 4 одбојкарски топки.
4. ОУ Наим Фрашери, с.Неготино
 - 1 шаховска табла;
 - 2 бекгејмон дрвени табли;
 - 2 домино сетови и
 - 1 „Guess who adult” игри.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Врапчиште, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр.41-8031/32
12 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3807.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА

Член 1

Со оваа одлука на досегашиот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

- 1 ЛЦД проектори – LCD Projector SC 500;
- 1 платно за проектор Screen Tripod 86;
- 1 торбица за проектор Samsonite.
- 4 шаховски табли;
- 4 бекгејмон дрвени табли;
- 4 домино сетови и
- 2 „Guess who adult” игри.
- 1 пинг-понг маса;
- 2 фудбалски топки;
- 2 кошаркарски топки;
- 2 ракометарски топки;
- 4 одбојкарски топки.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Гевгелија, за потребите на основните училишта, и тоа:

1. ОУ Климент Охридски, с.Миравци
 - 1 ЛЦД проектори – LCD Projector SC 500;
 - 1 платно за проектор Screen Tripod 86;
 - 1 торбица за проектор Samsonite.
 - 2 шаховски табли;
 - 2 бекгејмон дрвени табли;
 - 2 домино сетови и
 - 1 „Guess who adult” игри.
2. ОУ Ристо Шуклев, с.Негорци
 - 1 пинг-понг маса;
 - 2 фудбалски топки;
 - 2 кошаркарски топки;
 - 2 ракометарски топки;
 - 4 одбојкарски топки;
 - 2 шаховски табли;
 - 2 бекгејмон дрвени табли;
 - 2 домино сетови и
 - 1 „Guess who adult” игри.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Гевгелија, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр.41-8031/33
12 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3808.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ГОСТИВАР

Член 1

Со оваа одлука на досегашиот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

- 1 дигитална камера;
- 4 шаховски табли;
- 6 бекгејмон дрвени табли;
- 5 домино сетови и
- 2 „Guess who adult” игри
- 2 фудбалски топки;
- 2 кошаркарски топки;
- 2 ракометарски топки;
- 4 одбојкарски топки;
- 1 пинг-понг маса.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Гости-вар, за потребите на основните училишта, и тоа:

1. ОУ Чајла, с.Чајле
 - 1 дигитална камера;
 - 2 шаховски табли;
 - 2 бекгејмон дрвени табли;
 - 2 домино сетови и
 - 1 „Guess who adult” игри
2. ОУ Фаик Коница, с.Дебреше
 - 2 фудбалски топки;
 - 2 кошаркарски топки;
 - 2 ракометарски топки;
 - 4 одбојкарски топки;
 - 1 шаховска табла;
 - 2 бекгејмон дрвени табли;
 - 1 домино сет.
3. ОУ Лирија, с.Вруток
 - 1 пинг-понг маса;
 - 1 шаховска табла;
 - 2 бекгејмон дрвени табли;
 - 2 домино сетови и
 - 1 „Guess who adult” игри.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува догово-вор со градоначалникот на Општина Гостивар, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-нот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-лика Македонија”.

Бр.41-8031/34
12 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3809.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-ње и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013) Вла-дата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВARI НА ОПШТИНА
ДЕБАР

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-терството за образование и наука му престанува корис-тењето на движните ствари, и тоа:

- 1 дигитална камера;
- 2 фудбалски топки
- 2 кошаркарски топки;
- 2 ракометарски топки;
- 4 одбојкарски топки;
- 2 шаховска табла;
- 2 бекгејмон дрвени табли;
- 2 домино сетови и
- 1 „Guess who adult” игри.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Дебар, за потребите на основното училиште „Ристе Ристески,” с.Горно Косоврасти.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува дого-вор со градоначалникот на Општина Дебар, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-нот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-лика Македонија”.

Бр.41-8031/35
12 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3810.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-ње и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013) Вла-дата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВARI НА ОПШТИНА
ДЕМИР ХИСАР

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-терството за образование и наука му престанува користе-њето на движните ствари, и тоа:

- 1 пинг-понг маса;
- 4 одбојкарски топки;
- 4 шаховски табли;
- 4 бекгејмон дрвени табли;
- 4 домино сетови и
- 2 „Guess who adult” игри.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Демир Хисар, за потребите на основните училишта, и тоа:

1. ОУ Браќа Миладиновци, с.Жван
 - 1 пинг-понг маса;
 - 4 одбојкарски топки;
 - 2 шаховски табли;
 - 2 бекгејмон дрвени табли;
 - 2 домино сетови и
 - 1 „Guess who adult” игри.

2. ОУ Даме Груев, с.Смилево
- 2 шаховски табли;
- 2 бекгејмон дрвени табли;
- 2 домино сетови и
- 1 „Guess who adult” игри.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Демир Хисар, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр.41-8031/36	Заменик на претседателот
12 ноември 2013 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Зоран Ставрски , с.р.

3811.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05, 150/07, 35/11, 166/12 и 137/13) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ДОЈРАН

Член 1

Со оваа одлука на досегашиот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

- 1 мини систем DVD;
- 2 фудбалски топки;
- 2 кошаркарски топки;
- 2 ракометарски топки;
- 4 одбојкарски топки;
- 2 шаховски табли;
- 2 бекгејмон дрвени табли;
- 2 домино сетови и
- 1 „Guess who adult” игри.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Дојран, за потребите на Основното училиште „Кочо Рацин“ Дојран.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Дојран, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41-8031/37	Заменик на претседателот
12 ноември 2013 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Зоран Ставрски , с.р.

3812.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05, 150/07, 35/11, 166/12 и 137/13) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашиот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

- 1 пинг-понг маса;
- 4 одбојкарски топки;
- 2 шаховски табли;
- 2 бекгејмон дрвени табли;
- 2 домино сетови и
- 1 „Guess who adult” игри.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Кавадарци, за потребите на основното училиште „Димката Ангелов Габерот“, с.Ваташа.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Кавадарци, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41-8031/38	Заменик на претседателот
12 ноември 2013 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Зоран Ставрски , с.р.

3813.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05, 150/07, 35/11, 166/12 и 137/13) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 12.11.2013 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА КИЧЕВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашиот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

- 1 пинг-понг маса;
- 16 одбојкарски топки;
- 2 шаховски табли;
- 9 бекгејмон дрвени табли;
- 9 домино сетови;
- 3 „Guess who adult” игри
- 4 фудбалски топки;
- 4 кошаркарски топки;
- 4 ракометарски топки;
- 4 шаховски табли;
- 1 дигитален фото апарат.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Кичево, за потребите на основните училишта, и тоа:

1. ОУ Христо Узунов, с.Другово
 - 1 пинг-понг маса;
 - 4 одбојкарски топки;
 - 2 шаховски табли;
 - 2 бекгејмон дрвени табли;
 - 2 домино сетови и
 - 1 „Guess who adult” игри
2. ОУ Горѓ Кастриот Скендербег, с.Србица
 - 2 фудбалски топки;
 - 2 кошаркарски топки;
 - 2 ракометарски топки;
 - 4 одбојкарски топки;
3. ОУ Милто Гура, с.Стрелци
 - 4 одбојкарски топки;
 - 1 шаховска табла;
 - 2 бекгејмон дрвени табли;
 - 2 домино сетови и
 - 1 „Guess who adult” игри
4. ОУ Наим Фрашери, с.Осломеј
 - 2 фудбалски топки;
 - 2 кошаркарски топки;
 - 2 ракометарски топки;
 - 4 одбојкарски топки;
 - 1 шаховска табла;
 - 2 бекгејмон дрвени табли;
 - 2 домино сетови
5. ОУ Фаик Коница, с.Грешница
 - 1 дигитален фото апарат;
 - 1 шаховска табла;
 - 2 бекгејмон дрвени табли;
 - 2 домино сетови и
 - 1 „Guess who adult” игри.
6. ОУ Рецо Рушти Зајаз, с.Зајас
 - 1 шаховска табла;
 - 1 бекгејмон дрвени табли;
 - 1 домино сет.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Кичево, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41-8031/39
12 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3814.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05, 150/07, 35/11, 166/12 и 137/13) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
КОЧАНИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашиот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

- 1 мини систем ДВД;
- 2 шаховски табли;
- 2 бекгејмон дрвени табли;
- 2 домино сетови и
- 1 „Guess who adult” игри.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Кочани, за потребите на основното училиште „Крсте Петков Мисирков“ с.Оризари.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Кочани, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41-8031/40
12 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3815.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05, 150/07, 35/11, 166/12 и 137/13) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
МАВРОВО И РОСТУШЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашиот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

- 1 пинг-понг маса;
- 16 одбојкарски топки;
- 8 шаховски табли;
- 8 бекгејмон дрвени табли;
- 2 домино сетови и
- 3 „Guess who adult” игри
- 1 дигитален фото апарат;
- 6 домино сетови;
- 1 ЛЦД проектори – LCD Projector SC 500;
- 1 платно за проектор Screen Tripod 86;
- 1 торбица за проектор Samsonite.
- 4 фудбалски топки;
- 4 кошаркарски топки;
- 4 ракометарски топки.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Маврово и Ростуше, за потребите на основните училишта, и тоа:

1. ОУ Блаже Конески, с.Скудрине
 - 1 пинг-понг маса;
 - 4 одбојкарски топки;
 - 2 шаховски табли;
 - 2 бекгејмон дрвени табли;
 - 2 домино сетови и
 - 1 „Guess who adult” игри

2. ОУ Денче Дејановски, с.Маврови Анови

- 1 дигитален фото апарат;
- 4 одбојкарски топки;
- 2 шаховски табли;
- 2 бекгејмон дрвени табли;
- 2 домино сет и

- 1 „Guess who adult” игри

3. ОУ Маршал Тито, с.Жировница

- 1 ЛЦД проектори – LCD Projector SC 500;
- 1 платно за проектор Screen Tripod 86;
- 1 торбица за проектор Samsonite.
- 2 фудбалски топки;
- 2 кошаркарски топки;
- 2 ракометарски топки;
- 4 одбојкарски топки;
- 2 шаховски табли;
- 2 бекгејмон дрвени табли;
- 2 домино сет.

4. ОУ Горѓија Пулевски Маврово и Ростуше

- 2 фудбалски топки;
- 2 кошаркарски топки;
- 2 ракометарски топки;
- 4 одбојкарски топки;
- 2 шаховски табли;
- 2 бекгејмон дрвени табли;
- 2 домино сетови и
- 1 „Guess who adult” игри.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41-8031/41
12 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3816.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05, 150/07, 35/11, 166/12 и 137/13) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА МОГИЛА

Член 1

Со оваа одлука на досегашиот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

- 2 фудбалски топки;
- 2 кошаркарски топки;
- 2 ракометарски топки;
- 8 одбојкарски топки;
- 4 шаховски табли;
- 4 бекгејмон дрвени табли;
- 4 домино сетови и
- 1 „Guess who adult” игри.
- 1 мини систем DVD.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Могила, за потребите на основните училишта, и тоа:

1. ОУ Браќа Миладиновци, с.Добрушево

- 2 фудбалски топки;
- 2 кошаркарски топки;
- 2 ракометарски топки;
- 4 одбојкарски топки;
- 2 шаховски табли;
- 2 бекгејмон дрвени табли;
- 2 домино сетови и
- 1 „Guess who adult” игри.

2. ОУ Кочо Рацин, с.Ивањевци

- 1 мини систем DVD;
- 4 одбојкарски топки;
- 2 шаховски табли;
- 2 бекгејмон дрвени табли;
- 2 домино сет.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Могила, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41-8031/42
12 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3817.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 12.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА НОВАЦИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашиот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

- 1 ЛЦД проектори – LCD Projector SC 500;
- 1 платно за проектор Screen Tripod 86;
- 1 торбица за проектор Samsonite.
- 2 шаховски табли;
- 2 бекгејмон дрвени табли;
- 2 домино сетови и
- 1 „Guess who adult” игри.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Новаци, за потребите на основното училиште „Славко Лумбарковски“, с.Новаци.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Новаци, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8031/43
12 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

3818.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“, бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 12.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ПЛАСНИЦА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

- 4 шаховски табли;
- 4 бекгејмон дрвени табли;
- 4 домино сетови и
- 1 „Guess who adult“ игри.
- 1 мини систем DVD;
- 4 одбојкарски топки.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Пласница, за потребите на основните училишта, и тоа:

1. ОУ Мустафа Кемал Ататурк, с.Пласница
 - 2 шаховски табли;
 - 2 бекгејмон дрвени табли;
 - 2 домино сетови и
 - 1 „Guess who adult“ игри.
2. ОУ Мирче Ацев, с.Лисичани
 - 1 мини систем DVD;
 - 4 одбојкарски топки;
 - 2 шаховски табли;
 - 2 бекгејмон дрвени табли;
 - 2 домино сетови.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Пласница, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8031/44
12 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

3819.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“, бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
РОСОМАН

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

- 1 ЛЦД проектори – LCD Projector SC 500;
- 1 платно за проектор Screen Tripod 86;
- 1 торбица за проектор Samsonite.
- 2 шаховски табли;
- 2 бекгејмон дрвени табли;
- 2 домино сетови и
- 1 „Guess who adult“ игри.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Росоман, за потребите на основното училиште „Пере Топшев“ Росоман.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Росоман, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8031/45
12 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

3820.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“, бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 12.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ЦЕНТАР ЖУПА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

- 1 пинг-понг маса;
- 2 фудбалски топки
- 2 кошаркарски топки;
- 2 ракометарски топки;
- 8 одбојкарски топки.
- 1 ЛЦД проектори – LCD Projector SC 500;
- 1 платно за проектор Screen Tripod 86;
- 1 торбица за проектор Samsonite.
- 1 шаховска табла;
- 1 бекгејмон дрвени табли;
- 1 домино сет;
- 1 „Guess who adult“ игри.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Центар Жупа, за потребите на основните училишта, и тоа:

1. ОУ Мустафа Кемал Ататурк Центар Жупа
 - 1 пинг-понг маса;
 - 2 фудбалски топки
 - 2 кошаркарски топки;
 - 2 ракометарски топки;
 - 4 одбојкарски топки.
2. ОУ Неџати Зекирија, с.Коџоцак
 - 1 ЛЦД проектори – LCD Projector SC 500;
 - 1 платно за проектор Screen Tripod 86;
 - 1 торбица за проектор Samsonite.
 - 4 одбојкарски топки;
 - 1 шаховска табла;
 - 1 бекгејмон дрвени табли;
 - 1 домино сет;
 - 1 „Guess who adult” игри.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Центар Жупа, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8031/46
12 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3821.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија”, бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 12.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
БУТЕЛ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

- 2 шаховски табли;
- 4 бекгејмон дрвени табли;
- 4 домино сетови и
- 2 „Guess who adult” игри.
- 1 ЛЦД проектори – LCD Projector SC 500;
- 1 платно за проектор Screen Tripod 86;
- 1 торбица за проектор Samsonite
- 2 кошаркарски топки;
- 2 ракометарски топки;
- 4 одбојкарски топки.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Бутел, за потребите на основните училишта, и тоа:

1. На ОУ „Ацо Шопов“ – Радишани:
 - 1 шаховска табла;
 - 2 бекгејмон дрвени табли;
 - 2 домино сетови и

- 1 „Guess who adult” игри.
- 2. На ОУ „Гоце Делчев“ - с. Љубанци:
 - 1 ЛЦД проектори – LCD Projector SC 500;
 - 1 платно за проектор Screen Tripod 86;
 - 1 торбица за проектор Samsonite
 - 2 кошаркарски топки;
 - 2 ракометарски топки;
 - 4 одбојкарски топки;
 - 1 шаховска табла;
 - 2 бекгејмон дрвени табли;
 - 2 домино сетови и
 - 1 „Guess who adult” игри.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Бутел, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8031/47
12 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3822.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија”, бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 12.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ГАЗИ БАБА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

- 2 шаховски табли;
- 4 бекгејмон дрвени табли;
- 4 домино сетови и
- 2 „Guess who adult” игри.
- 1 ЛЦД проектори – LCD Projector SC 500;
- 1 платно за проектор Screen Tripod 86;
- 1 торбица за проектор Samsonite
- 2 кошаркарски топки;
- 2 ракометарски топки;
- 4 одбојкарски топки.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Гази Баба, за потребите на основните училишта, и тоа:

1. На ОУ „Ацо Шопов“ – Радишани:
 - 1 шаховска табла;
 - 2 бекгејмон дрвени табли;
 - 2 домино сетови и
 - 1 „Guess who adult” игри.
2. На ОУ „Гоце Делчев“ - с. Љубанци:
 - 1 ЛЦД проектори – LCD Projector SC 500;
 - 1 платно за проектор Screen Tripod 86;
 - 1 торбица за проектор Samsonite
 - 2 кошаркарски топки;
 - 2 ракометарски топки;
 - 4 одбојкарски топки;

- 1 шаховска табла;
- 2 бекгејмон дрвени табли;
- 2 домино сетови и
- 1 „Guess who adult” игри.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Гази Баба, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8031/48
12 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3823.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр.08/05, 150/07, 35/11, 166/12 и 137/13) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.11.2013 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ДЕБАРЦА

Член 1

Со оваа одлука на досегашиот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

- 1 пинг-понг маса;
- 2 фудбалски топки;
- 2 кошаркарски топки;
- 2 ракометарски топки;
- 4 одбојкарски топки;
- 2 шаховски табли;
- 2 бекгејмон дрвени табли;
- 2 домино сетови и
- 1 „Guess who adult” игри.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Дебарца, за потребите на основното училиште „Дебарца“ - с. Белчиште.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со Градоначалникот на Општина Дебарца, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8031/49
12 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3824.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр.08/05, 150/07, 35/11, 166/12 и 137/13) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.11.2013 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ДОЛНЕНИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашиот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

- 1 пинг- понг маса;
- 13 шаховски табли;
- 14 бекгејмон дрвени табли;
- 14 домино сетови и
- 3 „Guess who adult” игри.
- 8 фудбалски топки;
- 8 кошаркарски топки;
- 8 ракометарски топки;
- 20 одбојкарски топки;
- 1 дигитална камера;
- 1 мини систем ДВД.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Долнени, за потребите на основните училишта, и тоа:

1. На ОУ „Горче Петров“ - с. Ропотово:
 - 1 пинг- понг маса;
 - 2 шаховски табли;
 - 2 бекгејмон дрвени табли;
 - 2 домино сетови и
 - 1 „Guess who adult” игри.
2. На ОУ „Мирче Ацев“ - с. Лажани:
 - 2 фудбалски топки;
 - 2 кошаркарски топки;
 - 2 ракометарски топки;
 - 4 одбојкарски топки;
 - 2 шаховски табли;
 - 2 бекгејмон дрвена табла и
 - 2 домино сетови.
3. На ОУ „Пецо Даскалов“ - с. Долнени:
 - 1 дигитална камера;
 - 2 шаховски табли;
 - 2 бекгејмон дрвени табли;
 - 2 домино сетови и
 - 1 „Guess who adult” игри.
4. На ОУ „Пере Тошев“ - с. Дупјачани:
 - 2 фудбалски топки;
 - 2 кошаркарски топки;
 - 2 ракометарски топки;
 - 4 одбојкарски топки;
 - 2 шаховски табли;
 - 2 бекгејмон дрвени табли;
 - 2 домино сетови и
 - 1 „Guess who adult” игри.
5. На ОУ „Вера Циривири Трена“ - с. Дебреште:
 - 2 фудбалски топки;
 - 2 кошаркарски топки;
 - 2 ракометарски топки;
 - 4 одбојкарски топки;
 - 2 шаховски табли;
 - 2 бекгејмон дрвена табла и
 - 2 домино сетови.
6. На ОУ „Лирија“ - с. Житоше:
 - 1 мини систем ДВД;
 - 4 одбојкарски топки;

- 1 шаховска табла;
 - 2 бекгејмон дрвена табла и
 - 2 домино сетови.
7. На ОУ „Исмаил Кемали“ - с. Црнилишта:
- 2 фудбалски топки;
 - 2 кошаркарски топки;
 - 2 ракометарски топки;
 - 4 одбојкарски топки;
 - 2 шаховски табли;
 - 2 бекгејмон дрвена табла и
 - 2 домино сетови.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со Градоначалникот на Општина Долнени, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8031/50
12 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

3825.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.08/05, 150/07, 35/11, 166/12 и 137/13) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.11.2013 година донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашиот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

- 1 ЛЦД проектори – LCD Projector SC 500;
- 1 платно за проектор Screen Tripod 86;
- 1 торбица за проектор Samsonite.
- 2 шаховски табли;
- 2 бекгејмон дрвени табли;
- 2 домино сетови и
- 1 „Guess who adult“ игри.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Зрновци, за потребите на основното училиште „Синиша Стоилов“ - Зрновци.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со Градоначалникот на Општина Зрновци, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8031/51
12 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

3826.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.08/05, 150/07, 35/11, 166/12 и 137/13) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 12.11.2013 година донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА КОНЧЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашиот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

- 1 пинг- понг маса;
- 4 одбојкарски топки;
- 1 шаховска табла;
- 2 бекгејмон дрвени табли;
- 2 домино сетови и
- 1 „Guess who adult“ игри.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Конче, за потребите на основното училиште „Гоце Делчев“ – Конче.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со Градоначалникот на Општина Конче, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8031/52
12 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

3827.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.08/05, 150/07, 35/11, 166/12 и 137/13) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.11.2013 година донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА КРИВОПАШТАНИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашиот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

- 1 дигитална камера
- 2 фудбалски топки;
- 4 кошаркарски топки;
- 4 ракометарски топки;
- 8 одбојкарски топки;
- 3 шаховски табли;
- 4 бекгејмон дрвени табли;
- 4 домино сетови и
- 2 „Guess who adult“ игри.
- 1 пинг- понг маса.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Кривогаштани, за потребите на основните училишта, и тоа:

1. На ОУ „Манчу Матак“ – Кривогаштани:

- 1 дигитална камера
- 2 фудбалски топки;
- 2 кошаркарски топки;
- 2 ракометарски топки;
- 4 одбојкарски топки;
- 2 шаховски табли;
- 2 бекгејмон дрвени табли;
- 2 домино сетови и
- 1 „Guess who adult“ игри.

2. ОУ „Јонче Смугрески“ – Кривогаштани:

- 1 пинг-понг маса;
- 2 кошаркарски топки
- 2 ракометарски топки
- 4 одбојкарски топки;
- 1 шаховска табла;
- 2 бекгејмон дрвени табли;
- 2 домино сетови и
- 1 „Guess who adult“ игри.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со Градоначалникот на Општина Кривогаштани, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41-8031/53
12 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

3828.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр.08/05, 150/07, 35/11, 166/12 и 137/13) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.11.2013 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА КРУШЕВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашиот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

- 1 пинг-понг маса;
- 4 одбојкарски топки;
- 2 шаховски табли;
- 2 бекгејмон дрвени табли;
- 2 домино сетови и
- 1 „Guess who adult“ игри.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Крушево, за потребите на основното училиште „Кирил и Методиј“ - с.Бучин.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со Градоначалникот на Општина Крушево, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41-8031/54
12 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

3829.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.11.2013 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА КУМАНОВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашиот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

- 1 дигитален фото апарат;
- 5 шаховски табли;
- 5 бекгејмон дрвена табла;
- 5 домино сетови
- 5 „Guess who adult“ игри.
- 8 фудбалски топки;
- 8 кошаркарски топки;
- 8 ракометарски топки;
- 16 одбојкарски топки;
- 1 пинг-понг маса.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на општина Куманово, за потребите на основните училишта, и тоа:

1. На ОУ „Браќа Рибар“ - с.Табановце:
 - 1 дигитален фото апарат;
 - 1 шаховска табла;
 - 1 бекгејмон дрвена табла;
 - 1 домино сет и
 - 1 „Guess who adult“ игри.
2. На ОУ „Јероним Де Рада“ - с.Черкези:
 - 2 фудбалски топки;
 - 2 кошаркарски топки;
 - 2 ракометарски топки;
 - 4 одбојкарски топки;
 - 1 шаховска табла;
 - 1 бекгејмон дрвена табла;
 - 1 домино сет и
 - 1 „Guess who adult“ игри.
3. На ОУ „Карпош“ - с.Умни Дол:
 - 1 шаховска табла;
 - 1 бекгејмон дрвена табла;
 - 1 домино сет и
 - 1 „Guess who adult“ игри.
4. На ОУ „Кирил и Методиј“ - с. Романовце:
 - 1 пинг-понг маса;
 - 1 шаховска табла;
 - 1 бекгејмон дрвена табла;
 - 1 домино сет и

- 1 „Guess who adult” игри
- 5. На ОУ „Магдалена Антова“ - с. Карпош:
 - 2 фудбалски топки;
 - 2 кошаркарски топки;
 - 2 ракометарски топки и
 - 4 одбојкарски топки.
- 6. На ОУ „Конгреси и Манастири“ - с. Лопате:
 - 2 фудбалски топки;
 - 2 кошаркарски топки;
 - 2 ракометарски топки;
 - 4 одбојкарски топки;
 - 1 шаховска табла;
 - 1 бекгејмон дрвена табла;
 - 1 домино сет и
 - 1 „Guess who adult” игри.
- 7. На ОУ „Вера Которка“ - с. Клечковце:
 - 2 фудбалски топки;
 - 2 кошаркарски топки;
 - 2 ракометарски топки и
 - 4 одбојкарски топки.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на општина Куманово, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41-8031/55
12 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3830.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.11.2013 година донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВари НА ОПШТИНА ЛИПКОВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашиот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

- 1 пинг-понг маса;
- 4 шаховски табли;
- 6 бекгејмон дрвена табла;
- 6 домино сетови;
- 2 „Guess who adult” игри.
- 4 фудбалски топки;
- 4 кошаркарски топки;
- 4 ракометарски топки и
- 12 одбојкарски топки.
- 1 дигитален фото апарат и
- 1 дигитална камера.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на општина Липково, за потребите на основните училишта, и тоа:

- 1. На ОУ „Култура“ - с. Матејче:
 - 1 пинг-понг маса;
 - 1 шаховска табла;

- 2 бекгејмон дрвена табла;
- 2 домино сет и
- 1 „Guess who adult” игри.
- 2. На ОУ „Антон Зако Чајупи“ - с. Отоља:
 - 2 фудбалски топки;
 - 2 кошаркарски топки;
 - 2 ракометарски топки и
 - 4 одбојкарски топки.
- 3. На ОУ „Дитурија“ - с. Липково:
 - 1 шаховска табла;
 - 2 бекгејмон дрвена табла и
 - 2 домино сетови.
- 4. На ОУ „Фаик Коница“ - с. Слупчане:
 - 1 дигитален фото апарат и
 - 4 одбојкарски топки.
- 5. На ОУ „Рилиндија“ - с. Лојане:
 - 2 фудбалски топки;
 - 2 кошаркарски топки;
 - 2 ракометарски топки;
 - 4 одбојкарски топки
 - 1 шаховска табла;
 - 1 бекгејмон дрвена табла и
 - 1 домино сет.
- 6. На ОУ „7 Марси“ - с. Опаје:
 - 1 дигитална камера;
 - 1 шаховска табла;
 - 1 бекгејмон дрвена табла;
 - 1 домино сет и
 - 1 „Guess who adult” игри.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на општина Липково, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41-8031/56
12 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3831.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.11.2013 година донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВари НА ОПШТИНА ЛОЗОВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашиот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

- 1 пинг-понг маса;
- 2 фудбалски топки;
- 2 кошаркарски топки;
- 2 ракометарски топки;
- 4 одбојкарски топки;
- 1 шаховска табла;
- 2 бекгејмон дрвени табли;
- 2 домино сетови и
- 1 „Guess who adult” игри.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на општина Лозово, за потребите на основното училиште „Методи Митевски – Брицо“ – Лозово.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на општина Лозово, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8031/57
12 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

3832.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.11.2013 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ОХРИД

Член 1

Со оваа одлука на досегашиот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

- 6 шаховски табли;
- 6 бекгејмон дрвени табли;
- 6 домино сетови и
- 2 „Guess who adult“ игри.
- 1 пинг-понг маса;
- 9 одбојкарски топки;
- 1 дигитална камера.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на општина Охрид, за потребите на основните училишта, и тоа:

- На ОУ „Живко Чинго“ - с. Велгошти:
- 2 шаховски табли;
 - 2 бекгејмон дрвени табли;
 - 2 домино сетови и
 - 1 „Guess who adult“ игри.
2. На ОУ „Наум Охридски“ - с. Пештани:
- 1 пинг-понг маса;
 - 5 одбојкарски топки;
 - 2 шаховски табли;
 - 2 бекгејмон дрвена табла и
 - 2 домино сетови.
3. На ОУ „Ванчо Николески“ - с. Лескоец:
- 1 дигитална камера;
 - 4 одбојкарски топки
 - 2 шаховски табли;
 - 2 бекгејмон дрвени табли;
 - 2 домино сетови и
 - 1 „Guess who adult“ игри.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на општина Охрид, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8031/58
12 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

3833.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.11.2013 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Член 1

Со оваа одлука на досегашиот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

- 1 дигитална камера;
- 8 одбојкарски топки;
- 6 шаховски табли;
- 6 бекгејмон дрвени табли;
- 6 домино сетови и
- 3 „Guess who adult“ игри.
- 2 фудбалски топки;
- 2 кошаркарски топки;
- 2 ракометарски топки;
- 1 пинг- понг маса.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на општина Прилеп, за потребите на основните училишта, и тоа:

1. На ОУ „Кирил и Методиј“ - с. Канатларци:
- 1 дигитална камера;
 - 4 одбојкарски топки;
 - 2 шаховски табли;
 - 2 бекгејмон дрвени табли;
 - 2 домино сетови и
 - 1 „Guess who adult“ игри.
2. На ОУ „Круме Волнароски“ - с. Тополчани:
- 2 фудбалски топки;
 - 2 кошаркарски топки;
 - 2 ракометарски топки;
 - 4 одбојкарски топки;
 - 2 шаховски табли;
 - 2 бекгејмон дрвени табли;
 - 2 домино сетови и
 - 1 „Guess who adult“ игри.
3. На ОУ „Страшо Пинџур“ - с. Мало Коњари:
- 1 пинг- понг маса;
 - 2 шаховски табли;
 - 2 бекгејмон дрвени табли;
 - 2 домино сетови и
 - 1 „Guess who adult“ игри.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на општина Прилеп, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41-8031/59
12 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3834.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија”, бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.11.2013 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
РАДОВИШ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

- 1 дигитална камера;
- 12 одбојкарски топки;
- 4 шаховска табла;
- 6 бекгејмон дрвени табли;
- 6 домино сетови и
- 3 „Guess who adult” игри.
- 2 фудбалски топки;
- 2 кошаркарски топки;
- 2 ракометарски топки;
- 1 пинг- понг маса.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на општина Радовиш, за потребите на основните училишта, и тоа:

1. На ОУ „Кирил и Методиј“ - с.Ораовица:
 - 1 дигитална камера;
 - 4 одбојкарски топки;
 - 2 шаховска табла;
 - 2 бекгејмон дрвени табли;
 - 2 домино сетови и
 - 1 „Guess who adult” игри.
2. На ОУ „Коста Рацин“ - с.Подареш:
 - 2 фудбалски топки;
 - 2 кошаркарски топки;
 - 2 ракометарски топки;
 - 4 одбојкарски топки;
 - 1 шаховска табла;
 - 2 бекгејмон дрвени табли;
 - 2 домино сетови и
 - 1 „Guess who adult” игри.
3. На ОУ „Орце Николов“ - с.Ињево:
 - 1 пинг- понг маса;
 - 4 одбојкарски топки;
 - 1 шаховска табла;
 - 2 бекгејмон дрвени табли;
 - 2 домино сетови и
 - 1 „Guess who adult” игри.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на општина Радовиш, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41-8031/60
12 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3835.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија”, бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
РАНКОВЦЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари и тоа:

- 1 мини систем ДВД;
- 1 шаховска табла;
- 1 бекгејмон дрвени табли и
- 1 домино сет.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Ранковце, за потребите на основното училиште „Христијан Тодоровски Карпош“ - с.Ранковце.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Ранковце, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41-8031/61
12 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3836.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија”, бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
РЕСЕН

Член 1

Со оваа одлука на досегашиот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари и тоа:

- 1 пинг-понг маса;
- 3 шаховски табли;
- 6 бекгејмон дрвени табли;
- 6 домино сетови и
- 3 „Guess who adult” игри.
- 2 фудбалски топки;
- 2 кошаркарски топки;
- 2 ракометарски топки;
- 8 одбојкарски топки;
- 1 ЛЦД проектори – LCD Projector SC 500;
- 1 платно за проектор Screen Tripod 86;
- 1 торбица за проектор Samsonite.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Ресен, за потребите на основните училишта, и тоа:

1. На ОУ „Браќа Миладиновци“ - с. Царевдвор:
 - 1 пинг-понг маса;
 - 1 шаховска табла;
 - 2 бекгејмон дрвени табли;
 - 2 домино сетови и
 - 1 „Guess who adult” игри.
2. На ОУ „Димитар Влахов“ - с. Љубојно:
 - 2 фудбалски топки;
 - 2 кошаркарски топки;
 - 2 ракометарски топки;
 - 4 одбојкарски топки;
 - 1 шаховска табла;
 - 2 бекгејмон дрвени табли;
 - 2 домино сетови и
 - 1 „Guess who adult” игри.
3. На ОУ „Славејко Арсов“ - с. Подмочани:
 - 1 ЛЦД проектори – LCD Projector SC 500;
 - 1 платно за проектор Screen Tripod 86;
 - 1 торбица за проектор Samsonite.
 - 4 одбојкарски топки;
 - 1 шаховска табла;
 - 2 бекгејмон дрвени табли;
 - 2 домино сетови и
 - 1 „Guess who adult” игри.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на општина Ресен, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41-8031/62
12 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3837.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија”, бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
СВЕТИ НИКОЛЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашиот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари и тоа:

- 1 ЛЦД проектори – LCD Projector SC 500;
- 1 платно за проектор Screen Tripod 86;
- 1 торбица за проектор Samsonite.
- 4 одбојкарски топки;
- 1 шаховска табла;
- 2 бекгејмон дрвени табли;
- 2 домино сетови и
- 1 „Guess who adult” игри.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Свети Николе, за потребите на основното училиште „Даме Груев“ - с. Ерицелија.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со Градоначалникот на Општина Свети Николе, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41-8031/63
12 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3838.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија”, бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
СТАРО НАГОРИЧАНЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашиот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари и тоа:

- 1 дигитален фото апарат;
- 8 одбојкарски топки
- 6 шаховска табла;
- 6 бекгејмон дрвена табла и
- 6 домино сетови.
- 2 фудбалски топки;
- 2 кошаркарски топки;
- 2 ракометарски топки;
- 1 пинг-понг маса;
- 1 „Guess who adult” игри.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Старо Нагоричане, за потребите на основните училишта и тоа:

1. На ОУ „Христијан Карпош“ - с. Драгоманце:
 - 1 дигитален фото апарат;
 - 4 одбојкарски топки
 - 2 шаховска табла;
 - 2 бекгејмон дрвена табла и
 - 2 домино сетови.
2. На ОУ „Христијан Карпош“ - с. Младо Нагоричане:
 - 2 фудбалски топки;
 - 2 кошаркарски топки;
 - 2 ракометарски топки;
 - 4 одбојкарски топки
 - 2 шаховски табли;
 - 2 бекгејмон дрвена табла и
 - 2 домино сетови.
3. На ОУ „Светозар Марковиќ“ - с. Старо Нагоричане:
 - 1 пинг-понг маса;
 - 2 шаховски табли;
 - 2 бекгејмон дрвена табла;
 - 2 домино сет и
 - 1 „Guess who adult“ игри.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на општина Старо Нагоричане, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8031/64
16 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3839.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“, бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашиот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари и тоа:

- 1 мини систем ДВД;
- 4 шаховски табли;
- 4 бекгејмон дрвени табли;
- 4 домино сетови;
- 2 „Guess who adult“ игри;
- 1 пинг-понг маса и
- 4 одбојкарски топки.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Чешиново-Облешево, за потребите на основните училишта и тоа:

1. На ОУ „Климент Охридски“ - с.Облешево:
 - 1 мини систем ДВД;
 - 2 шаховски табли;
 - 2 бекгејмон дрвени табли;

- 2 домино сетови и
- 1 „Guess who adult“ игри.
- 2. На ОУ „Страшо Пинџур“ - с.Соколарци:
 - 1 пинг-понг маса;
 - 4 одбојкарски топки;
 - 2 шаховски табли;
 - 2 бекгејмон дрвени табли;
 - 2 домино сетови и
 - 1 „Guess who adult“ игри.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со Градоначалникот на Општина Чешиново-Облешево, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8031/65
12 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3840.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“, бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ЧУЧЕР-САНДЕВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашиот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари и тоа:

- 4 фудбалски топки;
- 6 кошаркарски топки;
- 5 ракометарски топки;
- 4 одбојкарски топки;
- 3 шаховски табли;
- 6 бекгејмон дрвени табли;
- 6 домино сетови и
- 2 „Guess who adult“ игри.
- 1 ЛПД проектори – LCD Projector SC 500;
- 1 платно за проектор Screen Tripod 86;
- 1 торбица за проектор Samsonite и
- 8 одбојкарски топки.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Чучер-Сандево, за потребите на основните училишта и тоа:

1. На ОУ „Александар Урдаревиќ“ - с. Сандево:
 - 2 фудбалски топки;
 - 2 кошаркарски топки;
 - 2 ракометарски топки;
 - 4 одбојкарски топки;
 - 1 шаховска табла;
 - 2 бекгејмон дрвени табли;
 - 2 домино сетови и
 - 1 „Guess who adult“ игри.
2. На ОУ „Кирил и Методиј“ - с. Кучевиште:
 - 1 ЛПД проектори – LCD Projector SC 500;
 - 1 платно за проектор Screen Tripod 86;
 - 1 торбица за проектор Samsonite

- 2 кошаркарски топки;
 - 1 ракометарска топка;
 - 4 одбојкарски топки;
 - 1 шаховска табла;
 - 2 бекгејмон дрвена табла и
 - 2 домино сетови.
3. На ОУ „Михаљ Грамено“ - с. Брест:
- 2 фудбалски топки;
 - 2 кошаркарски топки;
 - 2 ракометарски топки;
 - 4 одбојкарски топки;
 - 1 шаховска табла;
 - 2 бекгејмон дрвени табли;
 - 2 домино сетови и
 - 1 „Guess who adult“ игри.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на општина Чучер-Сандево, со кој се уредуваат правата и обврските за движените ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8031/66
12 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3841.

Согласно член 91 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 150/07, 35/11, 166/12 и 137/13), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.11.2013 година донесе

О Д Л У К А ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР-ЗГРАДА ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ

Член 1

Се запишува правото на сопственост на недвижна ствар-зграда СПОРТСКА САЛА, која се наоѓа на КП. бр. 8703/2, КО Делчево, м.в. „Спортско рекреативен центар“ која се состои од сутерен + приземје со три влеза од кои:

- влез-1, сутерен, ходник со скали-1 со површина од 21,87 м²
 - влез-2, сутерен, помошен простор-1 со површина од 50,87 м²
 - влез-3, сутерен, помошен простор-2 со површина од 50,91 м²
 - влез-1, приземје, терен со површина од 987,23 м²
 - влез-1, приземје, трибини со површина од 263,50 м²,
- во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8168/1
19 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3842.

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР-ЗГРАДА ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижни ствари-зграда за физичка култура и рекреација - спортска сала Металург- Скопје, која се наоѓа на КП 988 за КО Гази Баба -Скопје, улица Јани Лукровски бр.6 Скопје и тоа:

1) Зграда бр.01, улица Јани Лукровски бр.6 Скопје, намена на зградата ДЗ-9, влез 1, кат -приземје, намена на посебниот дел од зградата – Т -, во површина од 1037м².

2) Зграда бр.01, улица Јани Лукровски бр.6 Скопје, намена на зградата ДЗ-9, влез 1, кат - приземје, намена на посебниот дел од зградата – ДПД, во површина од 301 м².

3) Зграда бр.01, улица Јани Лукровски бр.6 Скопје, намена на зградата ДЗ-9, влез 1, кат - приземје, намена на посебниот дел од зградата – П, во површина од 19м².

4) Зграда бр.01, улица Јани Лукровски бр.6 Скопје, намена на зградата ДЗ-9, влез 1, кат –приземје, намена на посебниот дел од зградата – Х, во површина од 129м².

5) Зграда бр.01, улица Јани Лукровски бр.6 Скопје, намена на зградата ДЗ-9, влез 1, кат -приземје, намена на посебниот дел од зградата – ХС, во површина од 9м².

6) Зграда бр.01, улица Јани Лукровски бр.6 Скопје, намена на зградата ДЗ-9, влез 1, кат - ГЛП, намена на посебниот дел од зградата – ТР, со отворена површина од 527 м².

7) Зграда бр.01, улица Јани Лукровски бр.6 Скопје, намена на зградата ДЗ-9, влез 1, кат - ГЛП, намена на посебниот дел од зградата – ДПД, во површина од 42 м².

8) Зграда бр.01, улица Јани Лукровски бр.6 Скопје, намена на зградата ДЗ-9, влез 1, кат - ГЛП, намена на посебниот дел од зградата - Х во површина од 21 м², во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8692/1
19 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3843.

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА
НЕДВИЖНА СТВАР-ОБЈЕКТ ВО КОРИСТ НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА
ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Со оваа одлука се запишува право на сопственост на недвижна ствар-објект Милениумски крст, кој се наоѓа на КП бр.904/16 за КО Горно Водно, и тоа:

- КП бр.904/16 Милениумски крст КО Горно Водно, зграда 1, намена Д4-7, влез 1, сутерен, бр 1, ДП внатрешна површина од 259 м²,
 - КП бр.904/16 Милениумски крст КО Горно Водно, зграда 1, намена Д4-7, влез 1, приземје, бр 1, ДП внатрешна површина од 295 м²,
 - КП бр.904/16 Милениумски крст КО Горно Водно, зграда 1, намена Д4-7, влез 1, приземје, бр 1, ХС внатрешна површина од 3 м²,
 - КП бр.904/16 Милениумски крст КО Горно Водно, зграда 1, намена Д4-7, влез 1, приземје, бр 1, ПП внатрешна површина од 150 м²,
 - КП бр.904/16 Милениумски крст КО Горно Водно, зграда 1, намена Д4-7, влез 1, К1, бр 1, ПП внатрешна површина од 418 м²,
 - КП бр.904/16 Милениумски крст КО Горно Водно, зграда 1, намена Д4-7, влез 1, К1, бр 1, ЛФ внатрешна површина од 5 м²,
 - КП бр.904/16 Милениумски крст КО Горно Водно, зграда 1, намена Д4-7, влез 1, К1, бр 1, ХС внатрешна површина од 11 м²,
 - КЛ бр.904/16 Милениумски крст КО Горно Водно, зграда 1, намена Д4-7, влез 1, К2, бр 1, ПП внатрешна површина од 74 м²,
 - КП бр.904/16 Милениумски крст КО Горно Водно, зграда 1, намена Д4-7, влез 1, К2, бр 1, ПФ внатрешна површина од 5 м²,
 - КП бр.904/16 Милениумски крст КО Горно Водно, зграда 1, намена Д4-7, влез 1, К2, бр 1, ХС внатрешна површина од 3 м²,
- во корист на Република Македонија но Јавната книга за запишување на правата на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8693/1
19 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3844.

Врз основа на член 41, став 2 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/2011 и 151/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦА НА АРМИЈАТА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО
ВО ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ „ADJACENT
LOWLANDS (AJLL)” ВО КРАЛСТВОТО ХОЛАНДИЈА

1. Заради учество во вежбовна активност „Adjacent Lowlands (AJLL)” (во натамошниот текст: вежбовната активност), која ќе се одржи во Амерсфорт, Кралство Холандија во периодот од 19.11.2013 година до 29.11.2013 година, се испраќа единица на Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата), во состав од тројца припадници-офицери, во својство на набљудувачи.

2. Финансиските трошоци за реализација на вежбовната активност, во кои влегуваат трошоците за транспорт, сместување и исхрана на припадниците на Армијата, се на товар на Министерството за одбрана.

3. Подготовките и организацијата на припадниците на Армијата, ги врши Министерството за одбрана.

4. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8372/1
19 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
3845.

Врз основа на член 11 став (1) алинеја 12 од Законот за возила („Службен весник на Република Македонија“ бр. 140/08, 53/11, 123/12 и 70/13), министерот за економија, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ВО ПОСТАПКАТА
ЗА ВОЗИЛА КОИ СЕ ЕДНАШ ОДОБ-
РЕНИ, А НА КОИ СЕ ИЗВРШЕНИ ПРЕПРАВКИ
ИЛИ ПОПРАВКИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува висината на трошоците во постапката за возила кои се еднаш одобрени, а на кои се извршени преправки или поправки.

Член 2

(1) Висината на реалните трошоци за водење на постапките од член 1 на овој правилник е определена врз основа на калкулативни параметри за вршење на услугите во постапката за возила кои се еднаш одобрени, а на кои се извршени преправки или поправки.

(2) Основа за утврдување на калкулативните параметри за формирање на цената на услугите во постапката за возила кои се еднаш одобрени, а на кои се извршени преправки или поправки е потребното време за извршување на работите за одделни активности во постапките за одделни категории возила, вредноста на часот за извршување на работите, потребните трошоци за акредитација и овластување на техничките служби, пропишаниот кадар, просторните услови и потребната опрема за нормално функционирање на овластените технички служби.

Член 3

Висината на трошоците во постапката за возила кои се еднаш одобрени, а на кои се извршени преправки или поправки се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 25-5446/4
18 ноември 2013 година
Скопје

Министер,
Ваљон Сараќини, с.р.

Прилог 1

1. ГРУПА - возила со променета, или преправена каросерија, кабина, или заштитна рамка

Ред. бр.	Активност	Категорија	Висина на трошоци* (денари)
1.1	Испитување на докомплетирано (надградено) возило, или возило со променета каросерија	M ₁ , N ₁ , O ₁ , O ₂ , R1, R2, S1	11.200,00
	Надградената каросерија е од вид/тип кој е одобрен и е опција за вградување на производителот.	M ₂ , M ₃ , N ₂ , N ₃ , O ₃ , O ₄ , R3, R4, S2	14.000,00
1.2	Испитување на возило преправено во друга категорија, друг тип, варијанта, или изведба со адаптирање и доопремување на постоечката каросерија	M ₁ , N ₁ , O ₁ , O ₂ , R1, R2, S1	8.400,00
		M ₂ , M ₃ , N ₂ , N ₃ , O ₃ , O ₄ , R3, R4, S2	11.200,00
1.3	Испитување на возило со преправена каросерија во однос на димензиите и/или положбата на возилото (заради дополнително вградување на одделни уреди и слично)	M ₁ , N ₁ , O ₁ , O ₂ , R1, R2, S1	6.300,00
		M ₂ , M ₃ , N ₂ , N ₃ , O ₃ , O ₄ , R3, R4, S2	8.400,00
1.4	Испитување на докомплетирано возило (или возило на кое се врши промена со вградување) кабина која:		
1.4.1	- е од одобрен тип и е опција за вградување во предметниот тип возило	L, N, T, C	6.300,00
1.4.2	- е од одобрен тип, но не е опција за предметниот тип возило	L, N, T, C	8.400,00
1.4.3	- не е од одобрен тип, односно е поединечно новопроизведена	L, N, T, C	14.000,00
1.5	Испитување на возило со преправка на постоечката кабина во однос на димензии, број на места за седење и број на места за лежење	L, N, T, C	8.400,00
1.6	Испитување на докомплетирано возило (или возило на кое се врши промена со вградување) заштитна рамка која:		
1.6.1	- е од одобрен тип за предметниот тип на возило	L, T, C	4.340,00
1.6.2	- не е одобрен тип за предметниот тип на возило	L, T, C	8.400,00

2. ГРУПА - преправки или поправки во системите на возилото

Ред. бр.	Активност	Категорија	Висина на трошоци * (денари)
2.1	Испитување на возило со преправена носечка структура - рамка во однос на надворешните димензии	L, M, N, O, R, S	14.000,00
2.2	Испитување на возило со преправки во: системот за кочење, системот за управување, или системот за еластично потпирање	L, M, N, O, R, S	14.000,00
2.3	Испитување на возило со променет вид (во однос на принципот на работа или погонското гориво) на погонски мотор кој е опција за вградување во предметниот тип возило и не имплицира промени и/или преправки во другите системи или уреди на возилото	L, M ₁ , N ₁ , T, C,	4.010,00
		M ₂ , M ₃ , N ₂ , N ₃	5.340,00
2.4	Испитување на возило со променет вид (во однос на принципот на работа или погонското гориво) на погонски мотор кој е опција за вградување во предметниот тип возило.	L, M ₁ , N ₁ , T, C,	6.300,00
		M ₂ , M ₃ , N ₂ , N ₃	8.400,00
2.5	Испитување на возило со променет тип на погонски мотор кој е опција за вградување во предметниот тип возило, но имплицира промени и/или преправки во другите системи или уреди на возилото	L, M ₁ , N ₁ , T, C,	8.400,00
		M ₂ , M ₃ , N ₂ , N ₃	11.200,00
2.6	Испитување на возило со променет тип на погонски мотор кој не е опција за вградување во предметниот тип возило и/или е од друг производител	L, M ₁ , N ₁ , T, C,	11.200,00
		M ₂ , M ₃ , N ₂ , N ₃	14.000,00
2.7	Испитување на возило на кое постоечкиот погонски мотор е преправен во однос на механичките или еколошките карактеристики	L, M ₁ , N ₁ , T, C,	5.340,00
		M ₂ , M ₃ , N ₂ , N ₃	7.300,00
2.8	Испитување на возило со променети, или преправени компоненти од трансмисијата	L, M ₁ , N ₁ , T, C,	4.010,00
		M ₂ , M ₃ , N ₂ , N ₃	5.340,00
2.9	Испитување на возило со променет тип на оска која е опција за вградување во предметниот тип возило	L, M ₁ , N ₁ , T, C,	5.340,00
		M ₂ , M ₃ , N ₂ , N ₃	7.300,00
2.10	Испитување на возило со променет тип на оска која не е опција за вградување во предметниот тип возило и/или е друг производител	L, M ₁ , N ₁ , T, C,	7.300,00
		M ₂ , M ₃ , N ₂ , N ₃	8.400,00

3. ГРУПА - возила со доградени или отстранети системи, делови, самостојни технички единици и уреди

Ред. бр.	Активност	Категорија	Висина на трошоци * (денари)
3.1	Испитување на возило со вграден уред за погон на збиен или течен гас	L, M, N	3.000,00
		M ₁ , N ₁	3.000,00
		M ₂ , M ₃ , N ₂ , N ₃ , T, C	5.800,00
3.2	Испитување возило со вграден топчест приклучен уред класа „A50“ кој не бил одобрен за конкретниот тип возило и/или нема потврда од овластено лице за вградување	M, N, T, C	3.500,00
3.3	Испитување на возило со вграден одобрен приклучен уред класа „C50“, или влечна виљушка, или влечна кука, или влечна греда за трактор	M, N, T, C	5.800,00
3.4	Испитување на возило со вграден одобрен приклучен уред класа „G50“ (за тегнач со седло)	N	11.200,00
3.5	Испитување на возило со вграден работен уред: натоварна дигалка, растоварувач на контејнери, чистач на снег, распрскувач на сол и/или абразивно средство и слично	L, M, N, T, C	11.200,00
3.6	Испитување на возило со вградени паралелни ножни команди за авто школа	M ₁	5.340,00
		M ₂ , M ₃ , N ₂ , N ₃	6.510,00
3.7	Испитување на преправена (адаптирана) команда на патничко возило за управување од лице со посебни потреби	M ₁ , N ₁	1.800,00
3.8	Испитување на преправени и поправени возила во однос на дополнително вградување на налепни фолии на стаклата	L, M ₁ , N ₁ , N ₂ , N ₃ , T, C	1.500,00
		M ₂	2.000,00
		M ₃	2.500,00
3.9	Испитување на возило со вграден мерно-регулирачки уред (брзиномер, брзиномер со патомер, тахограф, ограничувач на брзина и слично)	L, M, N, T, C	5.340,00
3.10	Испитување на возило со отстранети уреди од точките 3.1, 3.2, 3.3, 3.6 и 3.7	L, M, N, T, C	2.500,00
3.11	Испитување на возило со отстранети уреди од точките 3.4 и 3.5	N, T, C	8.400,00

4. ГРУПА - утврдување на технички податоци

Ред. бр.	Активност	Категорија	Висина на трошоци * (денари)
4.1	Испитување на возило со вграден уред за погон на збиен или течен гас	L, M ₁ , N ₁ , T, C	4.010,00
		M ₂ , M ₃ , N ₂ , N ₃	5.340,00
4.2	Испитување возило со вграден топчест приклучен уред класа „A50“ кој не бил одобрен за конкретниот тип возило и/или нема потврда од овластено лице за вградување	L, M ₁ , N ₁ , O ₁ , O ₂ , T, C	5.670,00
		M ₂ , M ₃ , N ₂ , N ₃ , O ₃ , O ₄	8.400,00
4.3	Испитување на возило со вграден одобрен приклучен уред класа „C50“, или влечна виљушка, или влечна кука, или влечна греда за трактор	L, M ₁ , N ₁ , T, C	4.340,00
		M ₂ , M ₃ , N ₂ , N ₃	5.670,00
4.4	Испитување на возило со вграден одобрен приклучен уред класа „G50“ (за тегнач со седло)	M ₁ , N ₁ , O ₁ , O ₂ , T, C	7.300,00
		M ₂ , M ₃ , N ₂ , N ₃	11.200,00
4.5	Испитување на возило со вграден работен уред: натоварна дигалка, растоварувач на контејнери, чистач на снег, распрскувач на сол и/или абразивно средство и слично	L, M ₁ , N ₁ , N ₂ , N ₃ , O ₂ , O ₃ , R3, R4	5.340,00
		M ₂ , M ₃ , N ₂ , N ₃	6.300,00
4.6	Испитување на возило со вградени паралелни ножни команди за авто школа	M, N, O, T, C, R, S	14.000,00

*Во висината на трошоци е вклучен ДДВ

3846.

Врз основа на член 11 став (1) алинеја 11 од Законот за возила („Службен весник на Република Македонија“ бр.140/08, 53/11, 123/11 и 70/13), министерот за економија, донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЕДИНЕЧНО ОДОБРУВАЊЕ НА ВОЗИЛО ОД СТРАНА НА
ТЕХНИЧКИТЕ СЛУЖБИ**

Член 1

Со овој правилник се пропишува висината на трошоците во постапката за единечно одобрување на возило од страна на техничките служби.

Член 2

(1) Висината на реалните трошоци за водење на постапките од член 1 на овој правилник е определена врз основа на калкулативни параметри за вршење на услугите во постапката за единечно одобрување на возило.

(2) Основа за утврдување на калкулативните параметри за формирање на цената на услугите во постапките за единечно одобрување е потребното време за извршување на работите за поедините активности во постапките за одделни категории возила како и вредноста на часот за извршување на работите, потребните трошоци за акредитација и овластување на техничките служби, пропишаниот кадар, просторните услови и потребната опрема за нормално функционирање на овластените технички служби.

Член 3

Висината на трошоците за единечно одобрување на возила се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 25-5447/4
18 ноември 2013 година
Скопје

Министер,
Ваљон Сараќини, с.р.

Прилог 1

Вид на возило	Категорија на возило	Висина на трошоци* за единечно одобрување на возило во денари
Мотоцикли, мопеди и моторни трицикли	L	1.890,00
Патнички и лесни товарни возила	M ₁ , N ₁	3.150,00
Автобуси, камиони и тегнаци	M ₂ , M ₃ , N ₂ , N ₃	6.300,00
Приклучни возила со маса до 750 kg	O ₁	1.890,00
Приклучни возила со маса од 750 kg до 3 500 kg	O ₂	3.150,00
Приклучни возила со маса над 3500 kg	O ₃ , O ₄	4.725,00
Трактори	T, C	3.150,00
Тракторски приколки	R, S	3.150,00

*Во висината на трошоци е вклучен ДДВ

**КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****3847.**

Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став 4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, бр. 25/2007, бр. 7/2008, бр. 57/2010, бр. 135/2011 и бр.13/2013), како и врз основа на член 10 став 2 и член 12-а од Правилникот за начин и време на запишување и бришење на акционерско друштво, содржина и начин на водење, ажурирање на податоците и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/2007, бр.31/2011 и бр.76/2013), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 14.11.2013 година донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ОД
РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО
ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ**

1. Друштвото ОХИМ ГЕС АД ГОСТИВАР СЕ БРИШЕ од Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување, поради стечај.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
По овластување на претседател
Комисионер,
Милаим Ајдини, с.р.

Бр. УП1 07 -146
11 март 2013 година
Скопје

**АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО
ВОЗДУХОПЛОВСТВО****3848.**

Врз основа на член 44 ставови (1) и (7) од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12 и 155/12), директорот на Агенцијата за цивилно воздухопловство донесе

ПРАВИЛНИК**ЗА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ, НАЧИНОТ И ПРАВИЛАТА
ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА НАТПРЕВАРИ****1. ОПШТИ ОДРЕДБИ****Член 1**

Со овој правилник се пропишуваат посебните услови, начинот и правилата на организирање на натпревари како воздухопловно-спортска дејност.

Член 2

Натпревар како воздухопловно-спортска дејност (во натамошниот текст: натпревари) е меѓународно или национално јавно прикажување пред публика на летачки способности и достигнувања на пилоти на авиони, хеликоптери, лесни и ултра лесни авиони, едрилицы, змејови, балони, параглајдери, падобранци, моделари, со цел постигнување на спортски резултати и рекорди.

**2. ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА
НАТПРЕВАРИ****2.1 Правила за организирање на меѓународни
натпревари****Член 3**

(1) Меѓународните натпревари се организираат на начин и во постапка утврдена согласно Прописите за спортски дејности на Меѓународната воздухопловна федерација (Federation Aeronautique Internationale Sporting code).

(2) Воздухопловната федерација на Македонија ја известува Агенцијата за цивилно воздухопловство (во натамошниот текст: Агенцијата) за местото, датумот на одржување и видот на натпреварот.

**2.2. Правила за организирање на национални
натпревари****Член 4**

(1) Национален натпревар може да се одржи во воздушен простор претходно резервиран со итно известување (NOTAM).

(2) Итно известување (NOTAM) од став (1) на овој член треба да биде со важност за денот на одржувањето на натпреварот, и тоа најмалку 30 минути пред започнувањето и 30 минути по завршувањето на истиот.

(3) Границите на резервирањето воздушен простор треба да бидат точно дефинирани со координати или во полупречник од референтна точка дефинирана со координати согласно World Geodetic Sistem - WGS 84, изразен во мерни единици (километри, наутички милји и др).

(4) Висината на резервирањето воздушен простор треба да биде најмалку 1000 метри (3000 стапки) над определената максимална работна висина за време на натпреварот.

Член 5

Параметрите на ограничувањата на воздухоплови со стварна брзина при маневрирањето во лет помала од 250 кноти се утврдуваат на следниот начин, и тоа:

1. Метеоролошки услови
 - Видливост во лет најмалку 8 км;
 - Хоризонтална оддалеченост од облаци најмалку 1,5 км;
 - Вертикална оддалеченост од долна база на облаци најмалку 150 м над горната граница на летање и
 - Без појава на умерена или јака турбуленција.
2. Минимална оддалеченост од публика
 - од патеката за возење најмалку 15 метри;
 - од полетно слетната патека најмалку 50 метри и
 - странична оддалеченост на зоната на летање најмалку 150 метри.

Член 6

На национални натпревари кои вклучуваат акробатски летови, акробатски фигури се изведуваат во согласност со упатствата на производителот за одреден тип на воздухоплов.

Член 7

(1) Минималната безбедна висина на летање и завртувања на летачките средства треба да изнесува 50 метри, освен ако со уверението за работа од член 20 на овој правилник поинаку не е определено.

(2) По исклучок од став (1) на овој член минималната безбедна висина за елементот бришечко летање треба да изнесува најмалку две величини на распон на крилата за соодветниот авион или едрилица, односно две величини во пречник на моторот на хеликоптер.

Член 8

На натпреварот не може да се врши полетување и слетување во група и групно летање на воздухоплови од различни типови освен ешалонирано настапување на група составена од подгрупи со ист тип на воздухоплови.

Член 9

За време на падобранските скокови, не треба да се изведуваат било какви други летачки активности во зоната на скокањето. За време на падобрански скокови не треба да работат моторите на авионите, односно хеликоптерите на земја. Слетување на воздухопловот од кој се извршени падобранските скокови не треба да се врши, ако слетувањето се врши на исто леталиште се до приземјувањето и на последниот падобранец.

Член 10

(1) Организаторот на натпреварот треба да го одреди просторот за сместување на публиката така да истиот се наоѓа исклучиво странично во однос на местото за полетување и слетување, прелетување на воздухопловите, зоната на летањето, доскок на падобранците или кој се користи за други воздухопловни активности, односно странично од главните патеки, кои се користат за вршење на други летови како и надвор од секторите за приод и заминување кои им припаѓаат.

(2) Просторот од став (1) од овој член треба да биде ограден и јасно обележан со знаци на забрани и информации за да се оневозможи пристап на површините на кои се одвива натпреварот, односно во реонот под воздушниот простор предвиден за активности за време на натпреварот.

(3) Неовластени лица и возила не треба да се движат надвор од просторот наменет за публика и за паркирање на возила.

(4) Растојанието на првиот ред на публиката од работ на полетно-слетната патека не треба да биде помало од 50 метри.

Член 11

Не треба да се врши надлетување над просторот наменет за сместување на публиката и извршување на маневри во кои векторот на брзината на воздухопловот е кон публиката.

Член 12

Во просторот од 20 метри од воздухопловите, статичните места за полнење гориво и цистерните за точење гориво не треба да се пуши.

Член 13

Учесниците на натпреварот пилоти треба да поседуваат важечка дозвола за соодветнит вид на воздухоплов и да имаат најмалку десет часа остварен налет во последните три месеци.

Член 14

(1) На натпреварот може да учествуваат воздухоплови кои се регистрирани, имаат доказ за пловидбеност и поседуваат гаранција за техничка исправност најмалку на ниво на извршен 50 часовен повремени преглед.

(2) На натпревар не може да учествува експериментален воздухоплов, освен кога се организира натпревар во моделарство.

Член 15

Целокупното летање во текот на натпреварот на сите воздухоплови се врши исклучиво со висиномери подесени по QFE – Atmospheric pressure at aerodrome elevation (атмосферски притисок на нивото на аеродромот).

Член 16

(1) На натпревар не треба да учествуваат воздухоплови без воспоставена двострана радио врска помеѓу воздухопловот и контролата на летање која раководи со летањето, како и настап на екипаж со кој контролата на летање не може да комуницира на македонски или на англиски јазик.

(2) За време на натпреварот дозволено е користење на стандардна воздухопловна фразеологија на македонски или на англиски јазик во зависност од карактерот на натпреварот.

Член 17

(1) Национален натпревар може да организира правно лице по претходно извршен надзор и издадено уверение за работа од страна на Агенцијата и на кој му е одобрено организирање на натпревар.

(2) Уверението за работа од став (1) на овој член му се издава на правно лице кое има:

а) решение за упис во Централен регистар на Република Македонија;

б) соодветна организација и структура на управување;

в) договор за дело на лицата ангажирани во правното лице;

г) воздухоплови и опрема соодветни на видот на натпревари кои ќе се организираат;

д) одобрение или договор за користење на одреден аеродром, леталиште или терен и

ѓ) прирачник за организирање на натпревари.

(3) Барање за издавање на уверението за работа од став (1) на овој член, поднесува правното лице до Агенцијата.

(4) Доколку барањето од став (3) на овој член е целосно и доколку се утврди дека се исполнети условите од став (2) на овој член, Агенцијата издава уверение за работа по доставен доказ за платен надоместок утврден со Тарифникот на Агенцијата.

Член 18

(1) Доколку националниот натпревар се одржува во контролиран воздушен простор, Агенцијата издава одобрение за организирање на натпревар, по претходно добиена согласност од давателот на услуги на воздухопловна навигација.

(2) За организирање на натпревар на кој треба да учествува државен воздухоплов, одобрение за организирање на натпревар издава Агенцијата по предходно добиено мислење од надлежните министерства согласно Законот за воздухопловство.

(3) Барање за издавање на одобрение за одржување на натпревар во воздухопловно-спортска дејност, поднесува правното лице до Агенцијата во писмена форма, најдоцна 14 дена пред планираниот почеток на одржувањето на натпреварот.

(4) Барањето од став (3) на овој член треба да ги содржи следните податоци:

1. Назив, адреса, односно седиште и контакт телефон на организаторот на натпреварот;

2. Назив, вид, цел и датум (време, временски период во денот), на одржување на натпреварот;

3. Име и презиме и контакт телефонски број на раководителот на натпреварот, односно на раководителот на летањето;

4. Место на одржување на натпреварот;

5. Реон на летање (доколку натпреварот опфаќа рутно летање);

6. Висина на летовите изразено во QNH - Altimeter sub-scale setting to obtain elevation when on the ground (подесување на барометарските скали на висиномерите така да при приземјувањето да ја покажува висината на аеродромот);

7. Потврда за обезбедена служба за прва помош;

8. Потврда за обезбедена противпожарна служба (доколку натпреварот опфаќа летање со воздухоплови со мотор); и

9. Потврда од Министерството за внатрешни работи за пријавена воздухопловно-спортска дејност –натпревар.

(5) Кон барањето од став (3) на овој член се доставуваат следните документи:

1. Согласност на операторот на аеродромот за одржување на натпреварот;

2. Скица на реонот на кој е планиран натпреварот со податоци за големината и стручна проценка за прикладноста на тој реон за одржување на натпреварот, како и доказ за право на користење на тој реон во случај кога планираниот натпревар не се одржува на аеродром и

3. Елаборат за натпреварот.

Член 19

(1) Елаборатот од член 18 став (5) точка 3 на овој правилник треба да содржи:

1. Име и презиме на раководителот (директор) на натпреварот кој ќе раководи со активностите поврзани со подготовка и реализација на натпреварот;

2. Име и презиме, тип и број на дозвола на раководителот на летањето, односно скокањето кој ќе раководи и кординира со активностите поврзани со подготовка и реализација на натпреварот и кој:

- за натпревари кои вклучуваат летање со авиони, треба да поседува најмалку дозвола на приватен пилот на авион (PPL) со овластување инструктор;

- за натпревари кои вклучуваат летање со едрилици, треба да поседува дозвола на пилот на едрилица со впишано овластување за инструктор или за летање со патник во комерцијални цели (професионален пилот на едрилица);

- за натпревари кои вклучуваат летање со ултра лесни авиони, треба да поседува дозвола за пилот на ултралесно летало (UL) со впишано овластување за инструктор или, дозвола за приватен пилот на авион (PPL) со овластување за инструктор;

- за натпревари кои вклучуваат скокање со падобрани, треба да поседува дозвола на падобранец со овластување најмалку за Ц категорија или инструктор по падобранство;

- за натпревари кои вклучуваат летање на крила за слободно летање (змаеви и параглајдери), треба да поседува дозвола на пилот на крила за слободно летање со впишано овластување за инструктор;

- за натпревари кои вклучуваат летање со балони, треба да поседува дозвола за пилот на балон со впишано овластување за инструктор;

3. Име и презиме, тип и број на дозвола на помошниците на раководителите на летањето, односно скокањето од точка 2 на овој член;

4. Навигациски план на рутите (место на полетување и прекретници на рутата со место на слетување), во случај кога натпреварот опфаќа рутно летање;

5. Скица на аеродромот, леталиштето или теренот на кој се организира натпреварот со податоци за просторот за сместување на публиката;

6. Зона за летање, односно скокање на падобранците и паркинг зона за службени возила (брза помош, противпожарни возила, полиција, обезбедување и сл.);

7. Програма за натпреварот во која се наведуваат бројот на планираните содржини, бројот на учесниците, временската рамка, видот на воздухопловите кои ќе учествуваат;

8. Начин на обезбедување на:

- служба за прва помош,

- служба за противпожарно спасување (за натпревари кои вклучуваат летање на воздухоплови со мотор),

- просторот наменет за публиката (скица) и

- неопходните метеоролошки податоци и

9. Географска должина и ширина изразена согласно World Geodetic Sistem - WGS 84 и вертикални граници на потребниот воздушниот простор за одржување на натпреварот.

(2) Елаборатот од став (1) на овој член треба да биде потпишан од раководителот (директорот) на натпреварот и заверен со печат на правното лице што го организира.

Член 20

(1) Агенцијата во рок од пет дена од приемот на барањето од член 18 на овој правилник го известува писмено подносителот за приемот на барањето и за лицето кое ќе соработува и координира со раководителот на натпреварот.

(2) Доколку барањето е целосно и доколку се утврди дека се исполнети пропишаните услови за организирање на натпревар, Агенцијата издава одобрение со кое се одобрува организирањето на натпреварот по доставен доказ за платен надоместок утврден со Тарифникот на Агенцијата.

Член 21

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 10-1316/3
7 ноември 2013 година
Скопје

Агенција за цивилно
воздухопловство,
Директор,
д-р Дејан Мојсовски, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

3849.

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија” бр. 113/07, 24/11, 136/11 и 123/12), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСНИ МЕРКИ ПРИ УВОЗ И ТРАНЗИТ ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА АФРИКАНСКА СВИНСКА ЧУМА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОД ОДРЕДЕНИ ТРЕТИ ЗЕМЈИ И ДЕЛОВИ ОД ТРЕТИ ЗЕМЈИ (*)

Член 1

Со ова решение се преземаат безбедносни мерки при увоз и транзит заради заштита од внесување на вирусот на африканска свинска чума во Република Македонија од Русија и Белорусија.

Член 2

Определени поими употребени во ова решение го има следното значење:

1) “Возило за транспорт” е возило кое што се користело за транспорт на живи животни или за транспорт на храна за животни до одгледувалиштата; и

2) „Одговорно лице на возило за транспорт” е операторот или возачот на возилото за транспорт од алинеја 1 на овој член.

Член 3

(1) Возилото за транспорт од земјите од член 1 на ова решение, во случај кога пред влезот во Република Македонија било растоварано, пред неговиот натовар и влез во Република Македонија треба да биде исчистено и дезинфицирано.

* Со ова решение се врши усогласување со одредбите на Одлуката на Комисијата за Имплементација бр. 2013/426/ЕУ од 5 август 2013 година за мерките за превенција од внесување во Унијата на вирусот на Африканска свинска чума од одредени трети земји или делови од територии на трети земји во кои присуството на таа болест е потврдено и со која се повлекува Одлуката 2011/78/ЕУ, CELEX бр. 32013D0426

(2) Чистењето и дезинфекцијата од став (1) на овој член се однесува на делот од возилото за чување на животните, приколката на возилото, натоварната рампа, опремата која била во контакт со животните, кабината на возачот и неговата заштитната облека и обуви кои се користеле при растовар на живите животни или храната за исхрана на животни.

(3) Одговорното лице на возилото за транспорт доставува писмена изјава за спроведено чистење и дезинфекција од став (1) на овој член.

(4) Формата и содржината изјавата од став (3) на овој член е дадена во Прилог 1 кој е составен дел на ова решение.

Член 4

(1) Официјалниот ветеринар на граничен премин на влез во Република Македонија врши визуелен преглед на возилото за транспорт од Русија и Белорусија со цел да утврди дали истите се задоволително исчистени и дезинфицирани.

(2) Доколку прегледот од став (1) на овој член покаже дека чистењето и дезинфекцијата не е задоволително, официјалниот ветеринар на граничен премин на влез во Република Македонија наредува дополнително чистење и дезинфекција на возилата за транспорт.

(3) Дополнителното чистење и дезинфекција од став (2) на овој член се врши на соодветно определено место за таа намена од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство и колку што е можно поблиску до граничниот премин на влез во Република Македонија.

(4) Доколку не постои соодветно определено место за чистење и дезинфекција во близина на граничниот премин на влез во Република Македонија или постои ризик со не исчистеното возило за транспорт да се внесе вирусот на африканска свинска чума во Република Македонија, официјалниот ветеринар го забранува влезот на возилото за транспорт.

(5) За извршениот преглед со задоволителен резултат се издава сертификат чија копија се доставува и на одговорното лице за транспорт на возилото.

(6) Формата и содржината на сертификатот од став (5) на овој член е дадена во Прилог 2 кој е составен дел на ова решение.

Член 5

Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 02-3380/5
15 ноември 2013 година
Скопје

Агенција за храна и
ветеринарство,
Директор,
Дејан Рунтевски, с.р.

Прилог 1

Образец на изјава која ја доставува одговорното лице на возилото за транспорт кое влегува во Република Македонија од трети земји или делови од трети земји каде е потврдено присуство на вирусот на африканска свинска чума/model declaration to be provided by the person responsible for the transport of the livestock vehicle entering Republic of Macedonia from third countries or parts of the territory of third countries where the presence of african swine fever is confirmed

Јас, одговорното лице на возилото за транспорт изјавувам дека:

(внесете го бројот на регистарските таблички)

I, the person responsible for the transport of the livestock vehicle declare that:

(insert number of registration plate)

- Последниот истовар на животните се извршил:/the most recent unloading of animals and feed took place at:

Земја, регион, место/Country, region, place	Датум (дд.мм.гг)/Date (dd.mm.yy)	Време (чч:мм)/Time (hh:mm)

- по истоварот, возилото за транспорт на живи животни беше исчистено и дезинфицирано. Чистењето и дезинфекцијата е направено на делот од возилото за чување или натовар на животните, [приколката на возилото] (прецртајте доколку не е применливо), натоварната рампа, опремата која била во контакт со животните, кабината на возачот и заштитната облека/обувки кои се користат при растовар/following unloading, the livestock vehicle was subject to cleansing and disinfection. The cleansing and disinfection included the livestock or loading compartment, [the truck body] (delete if not applicable), the loading ramp, the equipment having been in contact with animals, the wheels and the driver's cabin and protective clothes/boots used during unloading

Чистењето и дезинфекцијата се извршени/The cleansing and disinfection took place:

Земја, регион, место/Country, region, place	Датум (дд.мм.гг)/Date (dd.mm.yy)	Време (чч:мм)/Time (hh:mm)

- дезинфекционото средство е употребено во концентрации согласно препораките на производителот (да се наведе субстанцијата и концентрацијата):/the disinfectant has been used at the concentrations recommended by the manufacturer (to indicate the substance and its concentration):

.....
.....

- следниот натовар на животните ќе се изврши/the next loading of animals will take place at:

Земја, регион, место/Country, region, place	Датум (дд.мм.гг)/Date (dd.mm.yy)	Време (чч:мм)/Time (hh:mm)

Датум/Date	Место/Place	Потпис на одговорното лице на возилото за транспорт /Signature of the person responsible for the transport

Име на одговорното лице на возилото за транспорт на живи животни и негова службена контакт адреса
(со печатни букви)/Name of person responsible for the transport of the livestock vehicle and its business address
(in block letters)

Прилог 2

**Сертификат за чистење и дезинфекција на возилата за транспорт на живи животни кои влегуваат во Република Македонија од трети земји или делови од трети земји каде е потврдено присуство на вирусот на африканска свинска чума/
Cleansing and disinfection certificate for livestock vehicles entering Republic of Macedonia from third countries or parts of the territory of third countries where the presence of African swine fever is confirmed**

Јас, долупотпишаниот официјален ветеринар потврдувам дека го прегледав:/I, the undersigned official certify that I have checked:

1. возилото(ата) за транспорт на живи животни со регистарски таблички денес и со визуелна контрола најдов дека

(внесете го бројот(евите) на регистарските таблички)

делот од возилото за чување или натовар на животните, [приколката на возилото]⁽¹⁾, натоварната рампа, опремата која била во контакт со животните, кабината на возачот и заштитната облека/обувки кои се користат при растовар, се задоволително исчистени./ the livestock vehicle(s) with the registration plate(s)

(insert number(s) of registration plate(s))

today and by visual control found the livestock or loading compartment, [the truck body]⁽¹⁾, the loading ramp, the equipment having been in contact with animals, the wheels and the driver's cabin and protective clothes/boots used during unloading satisfactorily cleansed.

2. информацијата доставена во форма на изјава наведена во Прилог 2 од Решението за примена на мерки за заштита од внесување на вирусот на африканска свинска чума во Република Македонија од одредени трети земји и делови од трети земји односно еквивалентниот Анекс II на Имплементирачка Одлука на Комисијата 2013/426/EU или друга еквивалентна форма која ги опфаќа точките дадени во Прилогот 2 од Решението за примена на мерки за заштита од внесување на вирусот на африканска свинска чума во Република Македонија од одредени трети земји и делови од трети земји односно еквивалентниот Анекс II на Имплементирачка Одлука на Комисијата 2013/426/EU.

/the information presented in the form of a declaration as set out in Annex 2 of the Decision on implementation on measures to prevent the introduction of the African swine fever virus into the Republic of Macedonia from certain third countries or parts of the territory of third countries or equivalent Annex II to Commission Implementing Decision 2013/426/EU or in another equivalent form covering the items set out in Annex 2 of the Decision on implementation on measures to prevent the introduction of the African swine fever virus into the Republic of Macedonia from certain third countries or parts of the territory of third countries or equivalent Annex II to Commission Implementing Decision 2013/426/EU.

Датум/Date	Време/Time	Место/Place	Надлежен орган /Competent authority	Потпис на официјалниот ветеринар/Signature of the official (*)
Stamp/Печат:	Име со печатни букви/Name in block letters:			
(*) Бојата на печатот и потписот мора да биде различна од онаа во која е печатен текстот. The colour of the stamp and the signature must be different from that of the printing.				

3850.

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11 и 123/12), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ЖИВА ЖИВИНА, КОКОШКИ НЕСИЛКИ, ЕДНОДНЕВНИ ПИЛИЊА И ЈАЈЦА ЗА ВЕДЕЊЕ ПО ПОТЕКЛО ОД ИТАЛИЈА

Член 1

(1) Заради спречување на внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца од субтипот H7N7 од Италија, се забранува увозот во Република Македонија на жива живина, кокошки несилки, еднодневни пилиња и јајца за насад од одгледувалишта по потекло од зоните наведени во Прилогот Дел А, Дел Б и Дел В кој е составен дел на ова решение.

(2) Забраната од став (1) од овој член не се применува на увоз на еднодневни пилиња од зоните наведени во Прилогот Дел В на ова Решение, доколку инкубаторската станица од која истите се испорачани применува биосигурносни мерки и јајцата за насад или еднодневните пилиња од кои потекнуваат не биле во контакт со други јајца за насад или еднодневни пилиња со различен здравствен статус.

(3) Забраната од став (1) од овој член не се применува на увоз на јајца за насад од зоните наведени во Прилогот Дел В на ова Решение, доколку јајцата и нивното пакување се дезинфицирани пред испорака и е обезбедена нивна следливост.

(4) Ветеринарно-здравствените сертификати кои ги придружуваат пратките од ставовите (2) и (3) на овој член треба да ги содржат зборовите: “Пратката е во согласност со здравствените барања наведени во Одлуката на Комисијата за Имплементација бр. 2013/443/ЕУ односно еквивалентниот национален пропис од областа на ветеринарното здравство”.

Член 2

Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 02-6170/3
15 ноември 2013 година
Скопје

Агенција за храна и
ветеринарство
Директор,
Дејан Рунтевски, с.р.

Прилог**Дел А**

Заштитни зони во Италија:

Подрачја кои ги опфаќаат следните општини:

- Остелато (поштенски број 44020),
- Портомацоре (поштенски број 44015),
- Мордано (поштенски број 40027),
- Багнара ди Ромања (поштенски број 48010),
- Дел од територијата на општината Имола која се наоѓа источно од државниот пат 610 и северно од државниот пат 9 “Виа Емилиа”,
- Дел од територијата на општината Солароло која се наоѓа северно од раскрсницата на автопатот А4 до Равена,
- Дел од територијата на општината Бондено која се наоѓа јужно од државниот пат 496 и западно од реката Панаро, и

- Дел од територијата на општината Финале Емилиа која се наоѓа северно од државниот пат 468, источно од регионалниот пат 9 и западно од реката Панаро.

Дел Б

Зони под надзор во Италија:

Подрачја кои ги опфаќаат следните општини:

- Аргента (поштенски број 44011)
- Комакио (поштенски број 44022)
- Маси Торело (поштенски број 44020)
- Миљарино (поштенски број 44027)
- Миљаро (поштенски број 44020)
- Остелато (поштенски број 44020),
- Портомацоре (поштенски број 44015)
- Трезигаљо (поштенски број 44039)
- Дел од територијата на општината Ферара која се наоѓа источно од државниот пат 15 “Улица Помпоса” и регионалниот пат “Улица Понте Аса”
- Багнара ди Ромања (поштенски број 48010),
- Каstellболоњезе (поштенски број 48014)
- Каstellгуелфо (поштенски број 40023)
- Конселиче (поштенски број 48017)
- Котињола (поштенски број 48010)
- Фаенца (поштенски број 48018)
- Имола (поштенски број 40026)
- Луго (поштенски број 48022)
- Масаломбарда (поштенски број 48024)
- Свети Агата Сул Сулсантерно (поштенски број 48020)
- Солароло (поштенски број 48027)
- Бондено (поштенски број 44012)
- Финале Емилиа (поштенски број 41034)
- Мирабело (поштенски број 44043)
- Свети Агостино (поштенски број 44047)
- Ченто (поштенски број 44042)
- Дел од територијата на општината Цревалкоре која се наоѓа северно од “Улица Прованоне” и источно од регионалниот пат 9 “Улица Прованоне” (поштенски број 40014)
- Дел од територијата на општината Мирандола која се наоѓа источно од железницата Модена-Верона (поштенски број 41037)
- Дел од територијата на општината Сан Феличе која се наоѓа источно од железницата Модена-Верона (поштенски број 41038)
- Дел од територијата на општината Сермиде која се наоѓа источно од регионалниот пат 35 “Улица Поле” и западно од регионалниот пат 35 (поштенски број 41028)
- Дел од територијата на општината Фелоника која се наоѓа јужно од регионалниот пат 35 “Улица Поле” (поштенски број 41022)

Дел В

Останати зони со ограничување во Италија:

Подрачја кои ги опфаќаат следните општини:

- Алфонсине (поштенски број 48011)
- Ариано Нел Полезине (поштенски број 29002)
- Бањакавало (поштенски број 39002)
- Бера (поштенски број 38002)
- Бертиноро (поштенски број 40003)
- Брисигела (поштенски број 39004)
- Касола Валсенио (поштенски број 39005)
- Кастрокарро Терме и Тера Дел Соле (поштенски број 40005)
- Червиа (поштенски број 39007)
- Чезена (поштенски број 40007)
- Чезенатико (поштенски број 40008)
- Чодигоро (поштенски број 38005)
- Чорбола (поштенски број 29017)
- Довадола (поштенски број 40011)

- Форлимпополи (поштенски број 40013)
- Форли (поштенски број 40012)
- Фусињано (поштенски број 39011)
- Гамбетола (поштенски број 40015)
- Гатео (поштенски број 40016)
- Горо (поштенски број 38025)
- Јоланда ди Савоиа (поштенски број 38010)
- Лагосанто (поштенски број 38011)
- Лонгјано (поштенски број 40018)
- Маса Фискаља (поштенски број 38013)
- Мелдола (поштенски број 40019)
- Мезола (поштенски број 38014)
- Модилана (поштенски број 40022)
- Папоце (поштенски број 29034)
- Порто Толе (поштенски број 29039)
- Порто Виро (поштенски број 29052)
- Предапио (поштенски број 40032)
- Равена (поштенски број 39014)
- Риоло Терме (поштенски број 39015)
- Руси (поштенски број 39016)
- Сан Мауро Пасколи (поштенски број 40041)
- Савињано Сул Рубиконе (поштенски број 40045)
- Таљо Ди По (поштенски број 29046)

АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА НА МАКЕДОНИЈА

3851.

Согласно член 137 став 6 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/2011, 136/2011 и 79/2013) и член 18 од Правилникот за енергетска контрола („Службен весник на Република Македонија“ бр.94/2013), Управниот одбор на Агенцијата за енергетика на седницата одржана на 18.11.2013 година ја донесе следната

ПРОГРАМА ЗА ОБУКА И ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТИ НА ЕНЕРГЕТСКИ КОНТРОЛОРИ

1. ВОВЕД

Основните елементи на Програмата за обука и полагање на испити на енергетски контролори се содржани во членовите 18 и 19 и Прилогот 12 од Правилникот за енергетска контрола („Службен весник на Република Македонија“ бр.94/2013). Оваа Програма ги доработува и допрецизира основните елементи од Правилникот. Според оваа програма треба да се водат:

- заинтересираните правни лица за спроведување на обуки при изработка на детален план и организација на спроведување на Програмата за обука, и
- избраните обучувачи при спроведување на Програмата за обука.

Програмата за обука на лицата кои спроведуваат енергетски контроли е составена за да овозможи лицата што ја посетуваат да се здобијат со потребни знаења за организација и спроведување на енергетски контроли и изработка на извештаи со оценка и препорака за мерки за подобрување на енергетската ефикасност. Со посетување на Програмата за обука се стекнуваат и знаења за законодавната рамка за енергетска ефикасност, а особено за енергетски контроли во Европската унија и во Република Македонија, за методологијата (чекорите) за спроведување на енергетските контроли во согласност со овој правилник, за можните мерки за подобрување на енергетската ефикасност во зградите како и за начинот на изработка на извештајот за спроведената енергетска контрола.

Фокусот на Програмата за обука се става на самата постапка на спроведување на енергетска контрола и изработката на извештајот. Со програмата не се предвидува длабинско теоретско толкување на работата на поединечни технички системи на зградите.

Покрај елементите за кои во оваа Програма е наведено дека треба да се доработат или прецизираат во планот и организацијата на спроведување на обуката кој се поднесува заедно со пријавата за обучувач, правното лице може да ги доработува и другите елементи од оваа Програма што се дадени во одредена рамка, но притоа да не излезе надвор од рамката.

2. БРОЈ НА ОБУКИ

Вкупниот број на обуки што избраните обучувачи може да ги спроведуваат во периодот на важност на решението за избор, односно за време на периодот за кој обучувачот е овластен да спроведува обуки, не е ограничен.

Заради практична примена на одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за енергетска контрола кои што се однесуваат на спроведување на енергетски контроли кај лицата од јавниот сектор, обучувачите треба да започнат со реализација на првата обука започнат во период од 60 дена од донесувањето на решението за избор.

3. ФОНД НА ЧАСОВИ ПО ОБУКА

Вкупниот број на часови кои обучувачот треба да ги реализира е 90, од кои за:

- теоретска настава се посветуваат 63 часови, и
- практична работа се посветуваат 27 часови.

Времетраење на еден час е 45 минути.

Максималниот број на часови што може да се реализираат во рамките на еден ден е 8, додека во рамките на една седмица е 24.

Од започнувањето со теоретска настава до завршувањето на практичниот дел од програмата за обука не треба да изминат повеќе од 60 дена.

4. ПОГЛАВЈА И ТЕМИ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОБУКА

Следните наставни поглавја и теми мора да бидат содржани и обработени за време на обуките. Заинтересираните лица за спроведување на обуки треба да предложат точен фонд на часови по поглавје водејќи се од дадениот минимум и максимум, како и од вкупниот број на часови за обука. Заинтересираните лица за спроведување на обуки може да предложат и дополнителни теми за обработка, кои што се поврзани со соодветното поглавје, но притоа не смее да се надмине вкупниот фонд на часови по поглавје и обука.

Агенцијата за енергетика на Република Македонија на својата веб локација (<http://ea.gov.mk/>) ќе направи посебна секција во која ќе ги прикачи релевантните документи (стратегии, акциски планови, национални прописи, законодавство на ЕУ и други) посочени во оваа програма како теми за обработка на обуките. Доколку одредени материјали од посочените или од оние што обучувачот ќе ги користи за потребите на другите поглавја и теми на обуката не се достапни на македонски јазик, тогаш обучувачот треба да направи напори истите да бидат преведени и обезбедени на македонски јазик за време на спроведување на обуката.

1. Енергетската ефикасност и енергетските контроли во Европската унија (2-4 часа)

1.1. Основни начела и цели на Директивата 2006/32/EЗ за енергетска ефикасност и енергетски услуги

1.1.1. Одредбите од оваа Директива поврзани со енергетски контроли

1.2. Основните начела и цели на Директивата 2010/31ЕУ за енергетските карактеристики на зградите

1.2.1. Одредбите од оваа Директива поврзани со означување на згради, минимални барања за енергетски карактеристики на зградите, пресметка на економски оправдани нивоа на енергетски карактеристики на зградите, методологија за пресметка на енергетските карактеристики на зградите, технички системи во зградите и друго

1.3. Основните начела и цели на Директивата 2008/1/ЕЗ за интегрално спречување и контрола на загадувањето (IPPC директива)

1.3.1. Референтен документ (BREF) на најдобрите достапни технологии (BAT) за енергетска ефикасност

1.4. Основни начела и цели на Директивата за енергетска ефикасност 2012/27/ЕУ

1.5.Преглед на другите меѓународни стратешки документи, директиви и прописи поврзани со енергетската ефикасност

1.6. Преглед на национални стратешки документи поврзани со енергетската ефикасност

1.6.1. Стратегија за развој на енергетиката во Република Македонија до 2030 година

1.6.2. Стратегија за унапредување на енергетската ефикасност во Република Македонија до 2020 година

1.6.3. првиот Акционен план за енергетска ефикасност (2010-2012 година) и сите наредни акциони планови за енергетска ефикасност

1.7. Преглед на добрата регионална и светска пракса, односно правната рамка и практичните искуства во имплементација на енергетски контроли

2. Правна рамка за енергетска ефикасност и енергетски контроли во Република Македонија (3-5 часа)

2.1. Закон за енергетика и подзаконските акти

2.1.1. Закон за енергетика

2.1.2. Правилник за енергетски карактеристики на зградите

2.1.3. Правилник за енергетска контрола

2.1.3.1. Видови на енергетски контроли

2.1.3.2. Основни начела и фази на спроведувањето на енергетската контрола

2.1.3.3. Правата и обврските на овластените енергетски контролори

2.2. Технички прописи во врска со системи во зградите

2.2.1. Техничкиот пропис за рационално користење и топлинската заштита во зградите

2.2.2. Техничкиот пропис за системите за греење и ладење на зградите

2.2.3. Техничкиот пропис за системите за вентилација, климатизација и климатизација на зградите

2.2.4. Техничките прописи за оази во зградите

2.2.5. Преглед на другите релевантни национални прописи кои ја уредуваат областа на енергетска ефикасност на зградите (Уредба за еко дизајн на производи, Правилник за означување на потрошувачката на енергија и другите ресурси за производите што користат енергија и други прописи)

2.3. Закон за безбедност и здравје при работа

2.4. Закон за градба

2.5. Релевантни македонски, европски или меѓународни стандарди

3. Анализа на постоечката состојба на енергетската ефикасност на зградите, градежните единици, постројките и индустриските процеси (24-30 часа)

3.1.Подготовка за спроведувањето на енергетска контрола

3.1.1. Комуникација со нарачателот

3.1.2. Изработка на план на активности и план за мерења на локацијата

3.1.3. Посета на локацијата

3.1.4. Собирање на податоци

3.1.4.1. Податоци потребни за спроведување на енергетска контрола на зградата и извори на податоците

3.1.4.2. Податоци потребни за спроведување на контроли на системот за греење и системот за климатизација и изворите на податоци

3.2. Енергетски карактеристики на згради

3.2.1. Градежна физика

3.2.2. Пресметка според методологијата за определување на енергетските карактеристики на зградите, односно градежните единици

3.2.3. Барања за енергетската ефикасност на новите згради и градежни единици, како и зградите и градежните единици што се предмет на значителна реконструкција

3.2.4. Начин на контрола на усогласеноста на зградите и градежните единици, уреди и постројки со одредбите на правилникот

3.2.5. Услови за проектирање и градба на нови и значителна реконструкција на постојни згради или градежни единици од аспект на енергетска ефикасност

3.2.6. Начин и период на контрола на системите за греење

3.2.7. Начин и период на контрола на системите за климатизација

3.2.8. Осветлување

3.2.9. Типови на згради и градежни единици во сопственост на лицата од јавниот сектор за кои е задолжително вградувањето на сончеви колектори за топла вода при изградбата на нови и значителна реконструкција на постојните објекти

3.2.10. Начин на изработка на сертификат за зграда согласно правилникот за енергетски карактеристики на згради

3.3. Карактеристични/специфични мерења на локацијата

3.3.1. Преглед на препорачаните мерења во текот на спроведувањето на општата енергетска контрола

3.3.2. Преглед на препорачаните мерења во текот на спроведувањето на деталната енергетска контрола

3.3.3. Преглед на задолжителните мерења во текот на спроведувањето на контролата на системот за греење и системот за климатизација

3.3.4. Основи на мерењата на електричните величини, содржината на димни гасови, температурата, осветлувањето, бучавата, протокот, притисокот и термовизијата

3.3.5. Спроведување на карактеристичните мерења во лабораториски услови

3.3.6. Обработка на мерните податоци

3.4. Анализа на потрошувачката на енергија и вода во зградите

3.4.1. Одредување на референтната потрошувачка на енергија и вода

3.4.2. Изработка на енергетскиот биланс

3.4.2.1. Елементи на билансот на топлинска енергија

3.4.2.2. Елементи на билансот на електрична енергија

3.4.2.3. Елементи на билансот на разладна енергија

3.4.2.4. Елементи на билансот на вода

3.4.2.5. Изработка и приказ на вкупниот енергетски биланс

3.4.3. Изработка на билансот на трошоци

3.5. Дефинирање на показателите на потрошувачка на енергија и вода и оценка на вкупната енергетска ефикасност на зградата

3.6. Одредување на емисиите на CO₂ како последица на потрошувачката на енергија и вода во зградата

3.7. Анализа на праксата на управување со потрошувачката на енергија со користење на матрицата за систематско управување со потрошувачката на енергијата

4. Преглед на можности за подобрување на енергетската ефикасност во зградите (24-28 часа)

4.1. Воспоставување и примена на системот за управување со енергијата

4.1.1. Воспоставување на организациска структура

4.1.2. Алатки за следење и анализа на потрошувачката на енергија (CNUS)

4.1.3. Набавка на енергија -тарифни системи и цени, достапност на енергенсите на локацијата

4.1.4. Оценка на потенцијалот за подобрување на енергетската ефикасност преку воведување на систем за управување со енергијата

4.2. Преглед на типичните мерки за подобрување на енергетската ефикасност во зградите

4.2.1. Елементи на надворешната изолација на зградата

4.2.2. Системи за производство на топлинска енергија

4.2.3. Системи за производство на разладна енергија

4.2.4. Системи за дистрибуција на топлинска енергија, вода, пареа и воздух

4.2.5. Системи за вентилација и климатизација

4.2.6. Системи за снабдување со електрична енергија

4.2.7. Системи за компримиран воздух

4.2.8. Електромоторни погони / Системи за електрично осветлување

4.2.9. Други потрошувачи на електрична енергија

4.2.10. Системи за припрема на потрошна топла вода

4.2.11. Системи за водоснабдување

4.2.12. Системи за мерење и управување

5. Изработка на извештај (4-6 часа)

5.1. Изработка на извештај за спроведената енергетска контрола на зградата

5.1.1. Содржина на извештајот и на резимето на извештајот

5.1.2. Техничко-економска анализа на препознатените потенцијали за заштеди на енергија

5.1.2.1. Одредување на сложеноста на мерките за подобрување на енергетската ефикасност

5.1.2.2. Проценка на годишните заштеди на енергија

5.1.2.3. Проценка на годишните парични заштеди

5.1.2.4. Проценка на редукцијата на емисиите на CO₂ на годишно ниво

5.1.2.5. Проценка на трошоците на вложување за спроведување на мерката

5.1.2.6. Пресметка на економските показатели на вложувањата

5.1.2.6.1. Показатели кои се користат во извештајот за спроведената општа енергетска контрола

5.1.2.6.2. Показатели кои се користат во извештајот за спроведената детална енергетска контрола

5.1.3. Изработка на план за следење, мерење и верификација на заштедата на енергија

5.2. Изработка на извештајот за спроведената контрола на системот за греење во зградата

5.3. Изработка на извештајот за спроведената контрола на системот за климатизација во зградата

6. Примена на софтверска алатка (14-18 часа)

6.1. Запознавање со функциите и модулите на една софтверска алатка за енергетски карактеристики на згради, како и софтверска алатка која се користи за анализа на енергетските карактеристики на други енергетски системи.

6.2. Практично користење на софтверска алатка која е целосно усогласена со Методологијата од Прилогот 1 од Правилникот за енергетски карактеристики на зградите. Во случај кога предметот на обуката, покрај зграда или градежна единица, опфаќа и други системи, тогаш при обуката може да се користи и софтверска алатка која одговара на специфичностите на предметот на обуката.

Софтверските алатки кои ќе бидат демонстрирани за време на обуката се наведуваат во планот и организација на обуката кој го изработува и доставува правното лице заедно со пријавата.

При евалуацијата на пријавите и изборот на обучувачи, Агенцијата за енергетика, доколку оцени дека е целисходно и изводливо, може да побара од сите избрани обучувачи да користат една иста софтверска алатка, во насока на унифицирање на овој значаен дел од обуките и понатамошната пракса.

7. Практична работа (27 часа)

Посета на објект со цел спроведување на енергетска контрола или практична работа на хипотетички случај за објект за кој елементите за кои се спроведува енергетска контрола се зададени од обучувачот.

Во рамките на практичната работа, 16 часа (два работни дена) се посветуваат на посета на објект и теренска работа. Избраниот обучувач ќе предложи листа од најмалку 3 објекти во кои учесниците на обуката ќе спроведат енергетска контрола, при што објектите мора да имаат системи за греење и климатизација, а по можност и вградени сончеви колектори. Конечниот избор на објектот во кој ќе се спроведе енергетската контрола го врши Агенцијата за енергетика. Обучувачот самостојно ја организира посетата на објектот во смисла на комуникација со сопствениците или закупците на објектот, како и потребната логистика и опрема за реализација на практичната работа.

Преостанатите 11 часа од практичната работа се посветуваат на изработка и презентација на извештај за спроведена контрола.

5. ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТ

Полагањето на стручниот испит се состои од:

- писмен тест со најмалку 30 прашања од секое од поглавјата 1-5 од точката 4 на оваа Програма, и

- практична работа на учесникот на обуката која се состои од изработка на една општа енергетска контрола, со примена на софтверска алатка.

Начините на кои ќе бидат структурирани прашањата од писмениот тест и ќе се спроведе полагањето на писмениот тест и практичната работа се наведуваат во планот и организација на обуката кој го изработува и доставува правното лице заедно со пријавата. За потребите на полагање на писмениот тест, секој избран обучувач уште пред спроведување на првото полагање треба да подготви најмалку 200 прашања, во кои ќе бидат наведени точните одговори и бројот на бодови што секое од нив ги носи.

По барање на Агенцијата за енергетика, листата на прашања и се дава на увид во рамките на контролата која ја врши над спроведување на обуката и полагањето на испитот.

Софтверската алатка која ќе се користи за практичниот дел од испитот треба да биде истата онаа која е демонстрирана и учесниците ја користеле за време на обуката.

Обучувачот го спроведува полагањето на испитот во сопствени или закупени простории и објекти, користејќи сопствена или изнајмена опрема, материјали и други помагала. Објектот во кој ќе се спроведе практичниот дел од испитот треба да ги задоволува истите барања како и објектот во кој се спроведувал практичниот дел од обуката.

Полагањето на испитот го спроведува најмалку едно стручно лице кое не било дел од тимот на обучувачи. Стручното лице треба да ги има најмалку истите образовни квалификации и работно искуство како и обучувачите кои ја спровеле обуката и да биде наведен во пријавата за обучувач. Стручното лице врши оценување на писмениот тест и практичниот дел од испитот.

Писмениот дел од испитот се спроведува најрано 15, а најдоцна 30 дена од денот на завршување на обуката. Практичниот дел од испитот се спроведува во период од 15 дена од денот на полагање на писмениот дел од испитот.

За лицето кое ја посетувало обуката да може да пристапи кон полагање на испитот потребно е да присуствува на најмалку 70% од наставата и практичната работа.

Испитот се смета за положен доколку лицето освоило најмалку 70% од бодовите од писмениот тест, како и од практичниот дел, кој се состои од: 1. собирање на податоци, 2. внесување и обработка на податоци во софтверска апликација и 3. подготовка и презентација на извештај за спроведена општа енергетска контрола.

Лицето кое не е задоволно од бројот на освоени бодови може да се обрати до Агенцијата за енергетика, која во рамките на вршењето на контролата над спроведувањето на обуките и полагањето на испитите, може да изврши увид во резултатите (писмениот тест и извештајот кои биле предмет на оценување). Во зависност од наодите од извршениот увид, Агенцијата за енергетика може да побара од обучувачот да изврши преоценување на резултатите.

Врз основа на еднаш посетена обука, лицето може да се пријави за полагање на обука најдоцна една година по завршувањето на обуката. Во спротивно, лицето треба повторно да посетува обука доколку сака да се пријави за полагање на испит.

Обучувачите организираат полагање на испит најмалку еднаш квартално.

6. ПРИМЕНА НА ПРОГРАМАТА

Оваа Програма за обука ќе се применува за период од 3 години сметано од денот на нејзиното усвојување.

Оваа Програма за обука може да се менува и дополнува во текот на периодот на нејзина важност, при што секоја промена се објавува на веб локацијата на Агенцијата за енергетика и се доставува до избраните обучувачи.

Бр. 02-1065/3
18 ноември 2013 година
Скопје

Претседател на Управен одбор
на Агенција за енергетика,
Илија Андонов дипл. маш. инж., с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.

Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.

Телефон: +389-2-55 12 400.

Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2013 година изнесува 10.100,00 денари.

„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации: 15 дена.


Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.

Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2013161